



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

Službeni vespnik
Makedonije

91001 Skopje
rah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Петок, 25 јуни 1982

БЕЛГРАД

БРОЈ 35

ГОД. XXXVIII

Цена на овој број е 24 динари. Аконтацијата за 1982 година изнесува 1.000 динари. Рок за рекламација 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика број 1, Пошт. фах 226. — Телефони: Централна 650-135; Уредништво 651-855; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

438.

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на седницата од 17 јуни 1982 година, ги разгледуваше Појдовните основи на долгорочната програма за економска стабилизација.

Врз основа на изразените мислења на делегатите на седницата на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ и на работните тела на Соборот и увидното излагање на претседателот на Сојузниот извршен совет, Сојузниот собор, во рамките на надлежностите на Собранието на СФРЈ и својот делокруг, врз основа на член 129 од Деловникот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, ги донесува следниве

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ги прифаќа Појдовните основи на долгорочната програма за економска стабилизација и констатира дека тие содржат суштински прашања и определувања на нашиот општествено-економски и вкупен развој и дека како единствена платформа ќе бидат основа за изработка на програмата за стабилизација во организациите на здружен труд и во другите самоуправни организации и заедници и во општествено-политичките заедници и за побрзо надминување на досегашните бавности и недоследности во спроведувањето на Уставот на СФРЈ и на Законот за здружениот труд, во согласност со што треба да бидат изработени сите програми на идните мерки и акции.

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ посебно истакнува дека сите органи и организации поднесуваат одговорност за подготовката, донесувањето и реализацијата на долгорочните програми за економска стабилизација.

2. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ смета дека целите содржани во Појдовните основи на долгорочната програма за економска стабилизација, можат да се остваруваат само со утврдување на целосна долгорочна програма за економска стабилизација во која ќе бидат разработени и меѓусебно усогласени задачите и мерките.

Во врска со тоа, Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ја истакнува потребата дека натамошната работа со активно учество на сите органи и организации во федерацијата врз овој документ треба да овозможи во Собранието на СФРЈ, до крајот на октомври годинава, да се донесе соодветен акт кој ќе се утврди долгорочната програма за економска стабилизација, за да можат основите и елементите од таа програма да бидат содржани во планските документи за 1983 година.

3. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ги обврзува сите работни тела на Соборот, врз база на Појдовните основи на долгорочната програма за еко-

номска стабилизација и на Анализата за тековните стопански движења, да извршат веднаш соодветни измени и дополненија на своите програми за работа, да предложат измени и дополненија на Програмата за работа на Соборот, да ги определат и предложат приоритетните задачи.

4. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го обврзува Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата, во рамките на својата активност врз подготовките на долгорочната програма за економска стабилизација и во поднесувањето на предлогот за соодветни дополненија на Среднорочниот план за развој на Југославија, едновременно да извршат подготовки и да поднесат предлози до Сојузниот собор за потребни измени и дополненија на донесените системски и други закони, според динамиката што ќе ја утврди Соборот. Од делокругот на Сојузниот собор тоа се, пред се, законите: за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија, за основите на кредитниот и банкарскиот систем, за утврдувањето и распоредувањето на вкупниот приход и доход, за санација и престанок на работата на организациите на здружен труд.

Исто така е неопходно да се анализираат и да се предложат соодветни мерки и потребни измени и дополненија на донесените закони и на други прописи што влијат врз единството на југословенскиот пазар.

Заради остварување на политиката за економска стабилизација треба да се анализира и положбата на работните луѓе и нивното место и улога во делегатскиот систем, функционирањето на правниот систем, како и системот на договарање во федерацијата за остварувањето на утврдените заеднички интереси.

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ја нагласува и потребата од следење и доследно спроведување на донесените закони: за здружениот труд, за проширената репродукција и минатиот труд, за амортизација и ревалоризација на основните средства, за основите на општествениот систем на инфраструктурирањето и др., како и потребата од донесување и спроведување на договорите: за долгорочна стратегија на технолошкиот развој на Југославија, за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс, за усогласување на политиката на даноците и придонесите, за обезбедување на трајни и стабилни извори на средства за финансирање на стоквните резерви и изградба на складишен простор.

5. Сите изразени мислења и предлози на делегатите на седниците на работните тела и на оваа седница на Соборот ќе и се достават на користење на Комисијата на сојузните совети за проблемите на економската стабилизација и на Сојузниот извршен совет.

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ и неговите работни тела активно ќе учествуваат во натамошното разгледување на одделни тематски прашања и во подготовката и донесувањето на собраниски

акт со кој ќе се утврди долгорочната програма за економска стабилизација.

6. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

Бр. 020-40
17 јуни 1982 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,

Раиф Диздаревиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
д-р **Антон Вратуша, с. р.**

439.

Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ ја разгледуваше, во рамките на својот делокруг, на седницата од 17 јуни 1982 година, Појдовните основи на долгорочната програма за економска стабилизација и, тргнувајќи од оцените и ставовите на работните тела на Соборот на републиките и покраините и на заедничките работни тела на Собранието на СФРЈ, од експозето на претседателот на Сојузниот извршен совет и од мислењата и оцените дадени во текот на претресот на седницата на Соборот, врз основа на член 118 од Деловникот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, ги донесе следниве

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ ги поддржува Појдовните основи на долгорочната програма за економска стабилизација. Во расправата на работните тела и на Соборот е оценето дека во Појдовните основи е укажано на суштинските причини за состојбата и проблемите во стопанисувањето и развојот на општествено-економските односи, како и дека се дадени основните определувања за нтамошен развој на општествено-економските и политичките односи на нашето самоуправно социјалистичко општество и е укажано на основите на идниот материјален и социјален развој. Соборот смета дека трајни резултати на стабилизацијата и натамошен развој на социјалистичкото самоуправување може да се оствари само со суштинско подобрување на квалитетот на стопанисувањето и структурата на стопанството, со суштествена преориентација кон извоз, со доследно уважување на економските законитости, како и со поцелосно овладување на работниците со условите и резултатите од својот труд и доход, како и со односите во општествената репродукција и во општеството во целост. Тоа истовремено бара суштествено подигање на одговорноста на сите нивоа на одлучување и спроведување на утврдената политика — законите, договорите и спогодбите — постојано да се следи и оценува конкретното и одговорноста на сите органи и организации во остварувањето на целите и мерките на економската стабилизација.

2. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ смета дека целите содржани во Појдовните основи на долгорочната програма за економска стабилизација можат да се постигнат само со утврдување и остварување на целосна долгорочна програма за економска стабилизација со разработени и меѓусебно усогласени мерки и, во врска со

тоа, ја истакнува потребата од забрзување на работата врз таа програма. Соборот заедно со своите работни тела активно ќе се вклучи во натамошното разгледување на одделни делови од долгорочната програма за економска стабилизација и, во согласност со динамиката на изработката на одделни делови од долгорочната програма, како и на програмата во целост, ќе ги догледува својата програма и планот за работа и плановите за работа на работните тела.

Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ при донесувањето на законите и другите акти од својот делокруг ќе тргнува од ставовите содржани во Појдовните основи на долгорочната програма за економска стабилизација, ќе изнаоѓа решенија врз тие основи и ќе се ангажира за следење на спроведувањето на овие закони и акти.

3. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ ги обврзува Сојузниот извршен совет, сојузните органи на управата и сојузните организации да ги преземат сите неопходни мерки заради конкретизација на Појдовните основи на долгорочната програма за економска стабилизација од чии ставови и определувања ќе се тргнува при предлагањето на претстојните измени и дополненија на Општествениот план на Југославија, на актите со кои се обезбедува остварување на економската политика во оваа и утврдување на економската политика за наредната година, како и при предлагањето и донесувањето на законите и другите акти од делокругот на Соборот. Притоа, Соборот укажува на потребата од забрзување на оваа работа и од обезбедување на определени приоритети, заради поефикасно влијание врз тековната економска политика и врз претстојните измени на среднорочниот план.

4. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ им препорачува на надлежните органи на републиките и автономните покраини во рамките на своите уставни овластувања да преземат мерки и активности за вградување на ставовите содржани во Појдовните основи при утврдувањето на општествено-економскиот развој, на економската политика и при донесувањето на законите од нивна надлежност.

5. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ оценува дека остварувањето на целите содржани во Појдовните основи на долгорочната програма за економска стабилизација е интерес и обврска на сите самоуправни организации и заедници и суштествен услов за што подобро и поуспешно надминување на сегашните економски тешкотии. Поради тоа, Соборот им препорачува на сите самоуправни организации и заедници и на пивните органи да пристапат непосредно кон програмирање и спроведување на основните ставови содржани во Појдовните основи и да преземат конкретни активности и мерки за остварување во практиката на програмата за економска стабилизација.

6. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

Бр. 06.3-97/82-046
17 јуни 1982 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

Претседател на
Соборот на републиките
и покраините,

Никола Кмезиќ, с. р.

440.

Врз основа на член 265 точка 17 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 20 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 17 јуни 1982 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР И ОТПОВИК НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ**

Во Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ се именуваат:

1. За претседател Таип Таипи, судија на Сојузниот суд, и

За заменик-претседател Марко Глигоровиќ, судија на Сојузниот суд;

2. За секретар Мирко Михајловиќ, самостоен советник во Службата на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, и

За заменик-секретар Боса Ненадиќ, стручен соработник во Секретаријатот за законодавство на Собранието на СФРЈ;

3. За член Милка Јанковиќ, судија на Сојузниот суд, и

За заменик-член м-р Иван Беле, судија на Сојузниот суд;

4. За член Милан Симиќевиќ, заменик на сојузниот јавен обвинител, и

За заменик-член м-р Крсте Чаловски, заменик на сојузниот јавен обвинител.

5. За член Трајко Трајковски, заменик на сојузниот општествен правобранител на самоуправавањето, и

За заменик-член Јован Вујовиќ, секретар на Координациониот одбор на Претседателството на Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија за остврување на кадровската политика во органите и организациите на федерацијата и во органите на општествено-политичките организации во федерацијата;

6. За член Димитрие Коларевиќ, општествено-политички работник во Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија, и

За заменик-член Мирјана Станишиќ, стручен соработник во Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија;

7. За член Момчило Дугалиќ, член на Сојузниот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Југославија, и

За заменик-член Перо Грк, секретар на Комисијата за политички и организациони прашања на Сојузниот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Југославија;

8. За член Нада Петровиќ-Змијановиќ, секретар на Конференцијата за прашања на општествената положба на жените на Југославија, и

За заменик-член Маргита Лалиќ-Терзиќ, стручно-политички работник во Конференцијата за прашања на општествената положба на жените на Југославија;

9. За член Јово Миличиќ, секретар на Комисијата за општонародна одбрана и општествена самозаштита на Претседателството на Конференцијата на Сојузот на социјалистичката младина на Југославија, и

За заменик-член Василие Пантовиќ, раководител на стручно-политичката служба на Претседателството на Конференцијата на Сојузот на социјалистичката младина на Југославија.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 34
17 јуни 1982 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с.р.

Претседател
на Сојузниот собор,
д-р Антон Вратуша, с.р.

441.

Врз основа на член 287 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 83 став 2 од Деловникот за заедничката работа на соборите на Собранието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 17 јуни 1982 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 17 јуни 1982 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ОД РЕДОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ**

1. За претседател на Комисијата на Собранието на СФРЈ за следење на спроведувањето на Законот за здружениот труд се избира Миран Потрч, делегат на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ.

2. За членови на Комисијата на Собранието на СФРЈ за следење на спроведувањето на Законот за здружениот труд се избираат:

— Јосип Бодружиќ, Мато Броз, Зијад Чикиќ, Сулејман Цело, Цане Цивкаровски, Светислав Јакшиќ, инж. Стојан Јарамаз, Данил Јухус, инж. Иван Мелиш, Јоже Пацек, Велимир Радивоевиќ, Ѕислав Раичевиќ, Енера Темал и д-р Антон Вратуша, делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ;

— Здравко Куриќ, Абаз Казази, д-р Авдул Курпејовиќ, Радмила Манчевска, Мирко Поповиќ, Кемал Тарабар и Јанош Шредер, делегати во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 35
17 јуни 1982 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с.р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Никола Кмезиќ, с.р.

Претседател
на Сојузниот собор,
д-р Антон Вратуша, с.р.

442.

Врз основа на член 288 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 12 став 2 од Законот за Сојузниот суд, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 17 јуни 1982 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 17 јуни 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА СОЈУЗНИОТ СУД

За судии на Сојузниот суд се избираат:

Илија Дурбаба, секретар на Одборот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ за правосудство, и

— Фарук Прешева, судија на Врхвниот суд на Косово.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 36
17 јуни 1982 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и покраините,
Никола Кмезиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
д-р Антон Вратуша, с. р.

443.

Врз основа на член 68 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 17/78 и 5/82), во врска со член 125 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), врз основа на согласноста на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ОПШТЕСТВЕНИ ПРАВНИ ЛИЦА МОЖАТ ДА КОРИСТАТ И ДА ПЛАКААТ УСЛУГИ НА ПРЕВОЗ ШТО ГИ ВРШАТ СТРАНКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАКАЈ

Член 1

Услуги на превоз на стоки што ги вршат странски железници во меѓународниот железнички сообраќај при експедиција на стоки од Социјалистичка Федеративна Република Југославија за странство и при прием на стоки од странство за Социјалистичка Федеративна Република Југославија, со меѓународен товарен лист, општествените правни лица можат да користат под услов трошоците на превозот на странски релации да им ги платат на странските железнички управи преку Заедницата на југословенските

железници во девизи стечени врз основа на член 122 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

Член 2

Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе се казни за стопански престап општествено правно лице ако трошоците на превозот на странски релации не им ги плати на странските железнички управи преку Заедницата на југословенските железници (член 1).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице кај општественото правно лице со парична казна од 2.000 до 10.000 динари.

Член 3

Народната банка на Југославија ќе го пропише начинот на плаќање на трошоците на превозот и на водење евиденција за девизниот прилив и одлив по основ на оваа уредба и на работење преку контокорентни сметки на Заедницата на југословенските железници, со која се обезбедуваат податоци за платниот промет, за докажување на остварениот девизен прилив и за остварување на правата по тој основ.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престануваат да важат одредбите на ст. 3 до 5 од точка 1 на Одлуката за трошоците на работењето што организациите на здружен труд за давање услуги во меѓународниот стоковен и патнички промет можат да ги плаќаат во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/77, 67/79 и 43/80).

Член 5

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 245

24 јуни 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планиќ, с. р.

444.

Врз основа на член 59 од Законот за вршење на надворешните работи од надлежност на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/81), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД НА АМБАСАДОР, ШЕФ НА ПОСТОЈАНА МИСИЈА ПРИ МЕЃУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОДНОСНО ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ ДОДЕКА Е НА РАСПОЛАГАЊЕ ПО ПРЕСТАНУВАЊЕТО НА ФУНКЦИЈАТА ВО СТРАНСТВО

1. Личниот доход на амбасадор и шеф на постојана мисија при меѓународните организации до-

дека е на располагање по престанувањето на функцијата во странство, до распоредувањето на нови задачи и работи, се утврдува по коефициент во распон од 3,2 до 3,5 зависно од значењето на дипломатското, односно конзуларното претставништво во кое ја вршел функцијата на амбасадор, односно шеф на постојана мисија при меѓународните организации и зависно од функцијата што ја вршел пред назначувањето.

2. На амбасадорот за времето додека е на располагање по престанувањето на функцијата во странство, кога привремено врши задачи и работи за кои е предвиден посебен додаток, личниот доход му се изедначува со личниот доход на амбасадорот во Сојузниот секретаријат за надворешни работи, вклучувајќи го и посебниот додаток.

3. Личниот доход на генералниот конзул додека е на располагање по престанувањето на функцијата во странство, до распоредувањето на нови задачи и работи, се утврдува по коефициент во распон од 3,0 до 3,3 зависно од значењето на дипломатското, односно конзуларното претставништво во кое ја вршел функцијата на генерален конзул и зависно од функцијата што ја вршел пред назначувањето.

4. На генералниот конзул за времето додека е на располагање по престанувањето на функцијата во странство, кога врши задачи и работи за кои е предвиден посебен додаток, личниот доход му се изедначува со личниот доход на советник на сојузниот секретар за надворешни работи, вклучувајќи го и посебниот додаток.

5. Коефициентот од точ. 1 и 3 на оваа одлука се множи со основницата што ја утврдува Комисијата за следење и спроведување на Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и на другите примања на функционерите во федерацијата, врз основа на просечниот личен доход на вработените во стопанството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Поединечните решенија за личните доходи во смисла на точ. 1 и 3 од оваа одлука ги донесува сојузниот секретар за надворешни работи.

6. На амбасадор, шеф на постојана мисија при меѓународните организации и на генерален конзул додека е на располагање по престанувањето на функцијата во странство, а до распоредувањето на нови задачи и работи, му припаѓа личен доход зголемен во согласност со порастот на животните трошоци како и на другите функционери, односно раководни работници, што го примил во последниот месец пред назначувањето, ако е тоа за него поповолно.

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

Е. п. бр. 243

16 јуни 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

445.

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЕНА НА НОМЕНКЛАТУРАТА НА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА

1. Наименувањето на тар. број 73.12/2а од Царинската тарифа, се менува и гласи:

„а) необложени:

- | | |
|--|------|
| 1) ленти од квалитет JUS Č-1120, JUS Č-1220, JUS Č-1430, JUS Č-1530 и JUS Č-4120 | 8* |
| 2) за електролитичко калаисување, со дебелина на 0,15 до 0,50 mm во намотки | 16 |
| 3) други | 16“. |

2. Наименувањето на тар. број 73.13/3 од Царинската тарифа, се менува и гласи:

„3) Валани, по натаму непреработувани, со дебелина под 3 mm:

- | | |
|---|------|
| а) ладно валани, за електролитичко калаисување, со дебелина 0,15 до 0,50 mm, во намотки | 12 |
| б) други | 12“. |

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 244
16 јуни 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

446.

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СЕЗОНСКИ ГРАНИЧЕН ПРЕМИН ЗА МЕЃУНАРОДЕН ПОМОРСКИ СООБРАЌАЈ

1. За преминување на државната граница се определува сезонски граничен премин за меѓународен поморски сообраќај marina во Шунт на Крк.

2. Граничниот премин од точка 1 на ова решение ќе работи од 1 јули до 31 октомври 1982 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 256/82
24 јуни 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинци, с. р.

447.

Врз основа на точка 3 став 1 од Одлуката за составот на сојузните комитети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/78, 1/80 и 41/80) претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ

1. Се утврдува дека во Сојузниот комитет за сообраќај и врски се делегирани:

а) од страна на определени сојузни органи на управата и сојузни организации, самоуправни организации и заедници и општествени организации во федерацијата, како нивни претставници, и тоа:

1) од Сојузниот секретаријат за народна одбрана:

Шкопац Романо, на должност во Сообраќајната управа на Сојузниот секретаријат за народна одбрана;

2) од Сојузниот секретаријат за внатрешни работи:

Паповиќ Драгутин, помошник на сојузниот секретар за внатрешни работи;

3) од Сојузниот секретаријат за информации: Јакиќ Мугбил, помошник на Сојузниот секретар за информации;

4) од Сојузниот завод за општествено планирање:

Боиќ Војо, директор во Сојузниот завод за општествено планирање;

5) од Стопанската комора на Југославија — Општо здружение за сообраќај на Југославија:

Гавриловиќ Светозар, секретар на Општото здружение за сообраќај на Југославија;

6) од Заедницата на југословенските железници:

Филиповиќ Никола, претседател на Работоводниот одбор на Заедницата на југословенските железници;

7) од Заедницата на југословенските пошти, телеграфи и телефони:

Чагоровиќ Вучиќ, претседател на Работоводниот одбор на Заедницата на југословенските пошти, телеграфи и телефони.

б) од страна на извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, како нивни претставници, и тоа:

1) од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина:

Домакиновиќ Стјепан, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за сообраќај;

2) од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија:

Петровски Ристо, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за сообраќај и врски;

3) од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка република Словенија:

Жиберт Јулка, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за сообраќај и врски;

4) од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Србија:

Митиќ Горѓе, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за сообраќај и врски;

5) од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Хрватска:

Босанац Славко, претседател на Републичкиот комитет за поморство, сообраќај и врски;

6) од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Црна Гора:

Војводиќ Василие, претседател на Републичкиот комитет за сообраќај и врски, поморство и патно стопанство;

7) од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина:

Јанош Мајор, член на Извршниот совет и претседател на Покраинскиот комитет за сообраќај и врски;

8) од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Косово:

Керим Керими, директор на Покраинската управа за сообраќај.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3087/1

15 јуни 1982 година

Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
сообраќај и врски,
Назми Мустафа, с. р.

448.

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за царинската служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/80), директорот на Сојузната управа за царини донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОЧЕТОКОТ НА РАБОТАТА НА ЦАРИНСКАТА ИСПОСТАВА ГОЛА НА ЦАРИНАРНИЦАТА КОПРИВНИЦА

1. Царинската испостава Гола на Царинарницата Копривница почнува да работи на 26 јуни 1982 година.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

05/1 Бр. 4280/3

15 јуни 1982 година

Белград

Заменик-директор
на Сојузната управа
за царини,
Ненад Мирковиќ, с. р.

449.

Врз основа на член 99 од Законот за заштита на пронајдоци, технички унапредувања и знаци за разликувања („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/81), по прибавено мислење од Советот на Сојузниот завод за патенти, директорот на Сојузниот завод за патенти пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ И ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЖИГ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат содржината и начинот на составување и поднесување барање за продолжување на важењето на жиг.

Член 2

Барањето за продолжување на важењето на жиг (во натамошниот текст: барање) се поднесува во

два примерока на образецот Ж-02 — Барање за продолжување на важењето на жигот, кое Сојузниот завод за патенти бесплатно му го става на располагање на носителот на жиг.

Барањето е отпечатено кон овој правилник и претставува негов составен дел.

Член 3

Во образецот од член 2 на овој правилник се внесуваат следниве податоци:

- 1) фирма и назив на носителот на жигот;
- 2) седиште на носителот на жигот;
- 3) податоци за полномошникот, ако барање се поднесува преку полномошник;
- 4) податоци за знакот;
- 5) Ж-број и регистарски број на жигот;
- 6) датум на уплата на таксата за заштита на жигот и уплатен износ;
- 7) список на производите и услугите означени и распоредени по класи сообразно со Ничанскиот аранжман за Меѓународна класификација на производи и услуги, ако производите и услугите не се порано уредно класифицирани, и ако списокот не содржи повеќе од 25 збора.

Член 4

Кон барањето се доставуваат:

- 1) список на производите и услугите означени и распоредени по класи сообразно со Ничанскиот

аранжман за Меѓународна класификација на производи и услуги, ако производите и услугите не се порано уредно класифицирани, и ако списокот содржи повеќе од 25 збора, во два примерока;

2) доказ за уплатата на таксата за продолжување на важењето на жигот;

3) такса за барањето.

Член 5

Податоците во барањето за носителот на право и за знакот мораат да бидат идентични со податоците во предметот на жигот.

Член 6

Списокот од чл. 3 и 4 на овој правилник може да ги содржи само оние производи и услуги што се опфатени со списокот во предметот на жигот.

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 18418

10 јуни 1982 година

Белград

Директор

на Сојузниот завод за патенти,
д-р инж. Драгутин Бошковиќ, с. р.

Образец Ж-02

ДО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ

Барање за продолжување на важењето на жиг

11000 Белград
Узун Миркова бр. 1

Потпишаниот со ова поставува барање за одржување на заштитата на жиг и во врска со тоа ги дава овие податоци:

Регистарски број на жигот и Ж-број

Фирма, односно назив и седиште на носителот на жигот

Полномошник

Список на производите и услугите (до 25 збора) — броеви на класи

Уплатен износ на таксата и датум на уплатата

ПРИЛОЗИ:

Во _____

Список на производи и услуги, во два примерока (ако содржи повеќе од 25 збора)

На _____

Доказ за уплатата на таксата за одржување важењето на жигот

_____ (потпис и печат на подносителот на барањето)

Такса за барање од _____ дин.

Сојузен завод за патенти

Број и датум:

Такса дин. _____

Прилози: _____

ПОПОЛНУВА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО
(види го уплатењето на означената)

450.

Врз основа на член 99 од Законот за заштита на пронајдоци, технички унапредувања и знаци за разликување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/81), по прибавено мислење од Советот на Сојузниот завод за патенти, директорот на Сојузниот завод за патенти пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ И ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИЈАВА НА ЖИГ И НЕЈЗИНИ ПРИЛОЗИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат содржината и начинот на составување и поднесување пријава на жиг и нејзини прилози.

Член 2

Пријавата на жиг се поднесува во четири примероци на Образецот Ж-1 — Пријава на жиг, што Сојузниот завод за патенти бесплатно му го става на располагање на подносителот на пријавата.

Пријавата на жиг е отпечатена кон овој правилник и претставува негов составен дел.

Член 3

Во образецот од член 2 на овој правилник се внесуваат следните податоци:

- 1) фирма и назив на подносителот на пријавата;
- 2) седиште на подносителот на пријавата;
- 3) дејност на подносителот на пријавата;
- 4) податоци за полномошникот, ако пријава се поднесува преку полномошник;
- 5) податоци за знакот за кој се бара заштита (во натамошниот текст: знак), со назначување на боите и на комбинациите на бои;
- 6) уредно составен и класифициран список на производи и услуги, ако списокот не содржи повеќе од 25 збора;
- 7) податок дека е во прашање колективен жиг —ако се бара заштита на таков жиг;
- 8) број на пријавата на жиг, датум на поднесување на пријавата и назив на земјата членка на Меѓународната унија за заштита на индустриската сопственост во која е поднесена првата пријава, ако е побарано право на првенство во смисла на член 75 од Законот за заштита на пронајдоци, технички унапредувања и знаци за разликување (во натамошниот текст: Законот);
- 9) попис на сите прилози што се доставуваат кон пријавата на жиг;
- 10) потпис на подносителот на пријавата на жиг.

Член 4

Кон прописно пополнетиот образец од член 3 на овој правилник се доставуваат следниве прилози;

- 1) клише на знакот;
- 2) примероци на знакот;
- 3) уредно составен и класифициран Список на производи и услуги, ако содржи повеќе од 25 збора;
- 4) општ акт за колективен жиг, ако се бара заштита на таков жиг;
- 5) потврда или уверение во поглед на бараното право на првенство врз основа на член 74 од Законот;
- 6) заверен препис на првата пријава, ако е побарано право на првенство на странска пријава врз основа на член 75 од Законот, со превод на еден од јазиците на народите на Југославија заверен од страна на судски толкувач;

7) доказ за вршење на регистрирана самостојна стопанска дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани, ако подносителот на пријавата е граѓанин на СФРЈ кој самостојно ја врши таа дејност;

8) уредно полномошно, ако пријавата се поднесува преку полномошник;

9) такса за пријава.

Член 5

Податоците за знакот кој се состои исклучително од зборови, букви и броеви или нивна комбинација се наведуваат во соодветната рубрика на Образецот на пријавата на жиг од член 2 на овој правилник. Ако знакот е даден со графички елементи или се состои исклучително од графичко решение, во Образецот на пријавата на жиг се внесува и забелешката „со графичко решение“, односно забелешката „знак со графичко решение како во прилогот“.

Член 6

Клишето на знакот не може да биде поголемо од 8×8 cm ниту помало од 3×5 cm, односно 5×3 cm.

Примероците на знакот мораат да бидат јасни и на квалитетна хартија. Ако знакот е во црно-бела техника, се доставуваат 10 примероци на отпечатоци на клишето во црно-бела техника, а ако знакот е во боја — се доставуваат шест примероци на отпечатоци на клишето во црно-бела техника и четири примероци на знакот во боја во формата на употреба.

Член 7

Списокот на производи и услуги што содржи повеќе од 25 збора (член 4 точка 3 на овој правилник) се доставува во пет идентични примероци.

Производите и услугите од списокот од став 1 на овој член се означуваат и распоредуваат сообразно со Меѓународната класификација на производи и услуги установена со Ничанскиот аранжман, така што прво ќе се наведат броевите на класите, а потоа производите, односно услугите опфатени со тие класи.

Производите и услугите се означуваат со нивниот вистински назив, со тоа што оние производи односно услуги што можат да бидат распоредени во две или повеќе класи, мораат да бидат опишани така што врз основа на описот да може да се заклучи на која класа ѝ припаѓаат.

Член 8

Ако се измени знакот или се измени и дополнително списокот на производи и услуги, подносителот на пријавата на жиг е должен да достави соодветно клише, односно соодветен број примероци на знакот и списокот според чл. 6 и 7 на овој правилник.

Член 9

Сите поднесоци што се однесуваат на предметот на пријавата на жиг мораат да содржат Ж-број на пријавата на жиг.

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 18419
10 јуни 1982 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за патенти,
д-р инж. Драгутин Бошковиќ, с. р.

Образец Ж-1

ДО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ

Пријава на жиг

11000 Белград

Узун Миркова бр. 1

Потпишаниот со оваа пријава поставува барање да му се признае право на жиг во врска со тоа ги дава овие податоци:

ПОДНОСИТЕЛ НА ПРИЈАВАТА

Фирма, односно назив

Седиште

Дејност

ПОЛНОМОШНИК

ЗНАК

Бои и комбинации на бои на знакот

СПИСОК НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ
(до 25 збора)

ИЗЈАВА дека се бара заштита на колективен жиг

ПРАВО НА ПРВЕНСТВО

Број, датум и земја

ПРИЛОГ:

Доказ за регистрираната дејност

Полномошно

Клише на знакот

Во _____

Отпечатоци на клишето во _____ примероци

На _____

Знак во боја во _____ примероци

Список во _____ примероци

(потпис и печат на подносителот на пријавата)

Општ акт за колективен жиг

Доказ за правото на првенство

Доказ за уплатата на таксата

ПОПОЛНУВА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ПРИЈАВАТА
(види го уплатството на опачината)ПОПОЛНУВА
ЗАВОДОТ

СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ

Деловоден број и датум:

Такса во динари _____

Ж _____

Број на прилози: _____

Забелешка: Марките на административната такса, доказот за уплатата на таксата и додатни податоци можат да се внесат, односно да се стават на опачината на оваа пријава.

451.

Врз основа на член 99 од Законот за заштита на пронајдоци, технички унапредувања и знаци за разликување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/81), по прибавено мислење од Советот на Сојузниот завод за патенти, директорот на Сојузниот завод за патенти пропишува

**П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАБУВАЊЕ И ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИЈАВА НА МОДЕЛ ИЛИ МОСТРА И НЕЈЗИНИ ПРИЛОЗИ**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат содржината и начинот на составување и поднесување пријава на модел или мостра и нејзини прилози.

Член 2

Пријавата на модел или мостра се поднесува во четири примероци, на Образецот МУ-1 — Пријава на модел или мостра, кој е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел и кој Сојузниот завод за патенти бесплатно му го става на располагање на подносителот на пријавата.

Член 3

Прописно пополнетиот образец МУ-1 содржи:

- 1) презиме и име или фирма, односно назив на подносителот на пријавата;
- 2) адреса, односно седиште на подносителот на пријавата;
- 3) занимање, односно дејност на подносителот на пријавата;
- 4) податоци за полномошникот, ако пријавата се поднесува преку полномошник;
- 5) краток назив на моделот или мострата;
- 6) име на авторот, ако тој не поднесува пријава или изјава од подносителот на пријавата дека авторот не сака да биде наведен во пријавата;
- 7) број на пријавата, датум на поднесувањето и назив на земјата членка на Меѓународната унија за заштита на индустриската сопственост во која е поднесена првата пријава ако е побарано право на првенство во смисла на член 75 од Законот за заштита на пронајдоци, технички унапредувања и знаци за разликување (во натамошниот текст: Законот);
- 8) попис на сите прилози доставени кон пријавата;
- 9) потпис на подносителот на пријавата.

Член 4

Кон прописно пополнетиот образец од член 3 на овој правилник се доставуваат следниве прилози:

- 1) опис на формата на телото, односно сликата или цртежот;
- 2) фотографија или нацрт на формата на телото, односно сликата или цртежот;
- 3) потврда или уверение во врска со побараното право на првенство врз основа на член 74 од Законот;
- 4) заверен препис на првата пријава, ако е побарано право на првенство на странска пријава врз основа на член 75 од Законот, со превод на еден од јазиците на народите на Југославија, што го завсерил судски толкувач;
- 5) изјава со податоци за засадничкиот претставник, односно заедничкиот полномошник, ако пријавата поднесуваат повеќе лица;
- 6) уредно полномошно, ако пријава се поднесува преку полномошник;

7) такса за пријава;

8) потврда од надлежниот орган за статусот на подносителот на пријавата врз основа на кој стекнува право на плаќање такса за пријава во намален износ.

Член 5

Описот на телото кај пријавата на модел се однесува само на надворешната форма на производот, со тоа што под надворешна форма се подразбираат површините на производот, односно на негов дел кои се гледаат постојано или само при негова редовна употреба.

Описот не треба да содржи податоци што се однесуваат на конструкцијата, корисноста, употребливоста, материјалот и слични податоци на производот, односно на негов дел.

Описот мора да биде јасен и читлив, на хартија формат А-4 (297×210 mm) и мора да содржи:

- 1) податоци за подносителот на пријавата (во левиот горен агол);
 - 2) краток, вистински назив на моделот-телото (во горниот среден дел на страната);
 - 3) опис на телото со истакнување на новините на одделни делови или на вкупниот изглед на телото и со податоци за неговата намена;
 - 4) потпис на подносителот на пријавата.
- Описот се доставува во три идентични примероци.

Член 6

Фотографијата, односно нацртот на формата на телото во пријавата на моделот мора да бидат јасни, квалитетни и подобни за репродуцирање. На фотографијата, односно нацртот се прикажува само производот за чија форма се бара заштита.

Ако со една фотографија не можат да се прикажат сите нови надворешни обележја на телото, се доставуваат повеќе фотографии.

Нацртот формата на телото мора да биде на цвста и мат-хартија или на паус, формат А-4, кој мора да биде светлив, јак и мазен. Во горниот лев агол на нацртот се наведуваат податоци за подносителот на пријавата, во горниот среден дел — назив на моделот, а во долниот десен агол подносителот на пријавата го става својот потпис.

Секоја фотографија (посебна снимка) на телото, односно секој нацрт се доставува во три примероци.

Член 7

Во случај на измена на формата на телото, сликата или цртежот се доставува нов опис и нова фотографија или нацрт, во по три примероци.

Член 8

Одредбите на чл. 5 и 6 од овој правилник сообразно се применуваат на описот, фотографиите и нацртот и кај пријавата на мостра.

Член 9

Сите поднесоци што се однесуваат на предметот на пријавата на модел или мостра мора да содржат М-број, односно У-број на пресметот на пријавата.

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 18420
10 јуни 1982 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за патенти,
д-р инж. Драгутин Бошковиќ, с. р.

ОБРАЗЕЦ МУ-1

ДО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ

Пријава на модел — мостра

11000 Белград
Узун Миркова бр. 1

Потпишаниот со оваа пријава поставува барање да му се признае право на модел — мостра и во врска со тоа ги дава овие податоци:

ПОДНОСИТЕЛ НА ПРИЈАВАТА

Презиме и име

Фирма, односно назив

Адреса — седиште

Дејност — занимање

ПОЛНОМОШНИК или заеднички претставник

НАЗИВ НА МОДЕЛОТ — МОСТРАТА

АВТОР

Презиме, име, адреса или изјава на подносителот на пријавата дека авторот не сака да биде наведен

ПРАВО НА ПРВЕНСТВО

Број, датум, земја

ПРИЛОЗИ:

Опис во 3 примероци

Фотографија во _____ примероци

Нацрт во _____ примероци

Полномошно

Во _____

Изјава за заедничкиот претставник

На _____

Доказ за правото на првенство

(потпис и печат на подносителот на пријавата)

Доказ за правото на намалување на таксата за пријава

Доказ за уплатата на таксата

Такса дин. _____

ПОПОЛНУВА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ПРИЈАВАТА
(вреди го уплатството на означената)

ПОПОЛНУВА ЗАВОДОТ

СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ

Деловоден број и датум:

МУ- _____

Такса дин. _____

Број на прилози _____

Забелешка: Административната такса, доказот за уплата на таксата и додатни податоци можат да се внесат, односно да се стават на опачината на оваа пријава.

452.

Врз основа на член 99 од Законот за заштита на пронајдоци, технички унапредувања и знаци за разликување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/81), по прибавеното мислење од Советот на Сојузниот завод за патенти, директорот на Сојузниот завод за патенти пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ И ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИЈАВА НА ПАТЕНТ И НЕЈЗИНИ ПРИЛОЗИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат: содржината, формата и начинот на составување и поднесување пријава на патент и нејзини прилози.

Член 2

Пријавата на патент се поднесува во четири примероци на Образецот П-3 — Пријава на патент, што Сојузниот завод за патенти бесплатно му го става на располагање на подносителот на пријавата. Пријавата на патент е отпечатена кон овој правилник и претставува негов составен дел.

Член 3

Во Образецот од член 2 на овој правилник се внесуваат следните податоци:

- 1) презиме и име, односно фирма и назив на подносителот на пријавата на патент;
- 2) занимање, односно предмет на работење на подносителот на пријавата;
- 3) полна адреса, односно седиште на подносителот на пријавата;
- 4) податоци за полномошникот, ако пријавата се поднесува преку полномошник;
- 5) краток и фактичен назив на пронајдокот;
- 6) име на пронајдувачот, ако пријавата не ја поднесува пронајдувачот, односно изјава од подносителот на пријавата дека пронајдувачот не сака да биде наведен во пријавата;
- 7) број и датум на првобитната, односно основната пријава или на основниот патент, во случај на раздвоена или дополнителна пријава;
- 8) број на пријавата, датум на поднесувањето на пријавата и назив на земјата членка на Меѓународната унија за заштита на индустриската сопственост во која е поднесена првата пријава, ако е побарано правото на првенство во смисла на член 75 од Законот за заштита на пронајдоци, технички унапредувања и знаци за разликување (во натамошниот текст: Законот);
- 9) попис на сите прилози доставени кон пријавата;
- 10) потпис на подносителот на пријавата.

Член 4

Кон прописно пополнетиот образец од член 3 на овој правилник се доставуваат следните прилози:

- 1) опис на пронајдокот;
- 2) навод за најдобриот начин за стопанска употреба на пријавениот пронајдок познат на подносителот на пријавата на патент;
- 3) нацрт на пронајдокот, ако е потребен;

4) уредно полномошно, ако пријавата се поднесува преку полномошник;

5) изјава со податоци за заедничкиот претставник односно заедничкиот полномошник, ако пријавата ја поднесуваат заедно повеќе лица;

6) заверен препис на првата пријава, ако е побарано правото на првенство врз основа на странска пријава според член 75 од Законот, со превод на еден од јазиците на народите на Југославија заварен од страна на овластениот судски толкувач;

7) потврда за официјално признатата изложба (саем) од меѓународен карактер, ако се бара правото на првенство од денот на излагањето на пронајдокот — со назначување на податоците во смисла на член 74 став 2 од Законот;

8) такса за пријавата на патент платена во полн или во намален износ. Кон таксата платена во намален износ се прилага потврда.

Потврда за платената такса за барање за целосно испитување на условите за признавање на патент предвидена со Законот за Тарифата на сојузните административни такси се прилага ако е поднесено такво барање.

Прилозите од став 1 точ. 1 до 3 на овој член и сите нивни подоцнежни измени и дополнења се доставуваат во три идентични примероци.

Пријавата на патент и нејзините текстуални прилози се поднесуваат на хартија во формат А-4 (210 × 297 mm), без бришење, менување и додавање. Прилозите кон пријавата на патент не можат да содржат текст на грбот на листот.

Член 5

Подносителот на пријава на патент е должен да го известува Сојузниот завод за патенти за промената на својата адреса наведена во пријавата, со повикување на П-број.

Сите поднесоци што подносителот на пријавата му ги доставува на Сојузниот завод за патенти во врска со пријавата на патент мораат да содржат П-број.

Член 6

Описот на пронајдокот од член 4 став 1 точка 1 на овој правилник ги содржи следните делови:

- 1) назив на пронајдокот;
- 2) опис на предметот на пронајдокот;
- 3) патентно барање;
- 4) кратка содржина на суштината на пронајдокот (приказ односно апстракт);
- 5) навод за најдобриот начин за стопанска употреба на пријавениот пронајдок познат на подносителот на пријавата;
- 6) нацрт на пронајдокот, ако е потребен.

Член 7

Називот на пронајдокот (член 6 точка 1 од овој правилник) мора да биде ист како и во пријавата на патент, мора јасно да ја изразува суштината на пронајдокот и не смее да содржи измислени називи, комерцијални називи, жиг, имиња, шифри, кратенки вообичаени за одделни производи и сл.

Во случај на дополнителна пријава на патент по називот на пронајдокот се внесуваат податоци за основната пријава (П-број) или за патент (број на патентот).

Член 8

Описот на предметот на пронајдокот (член 6 точка 2 од овој правилник) се излага со следните поднаслови и редослед:

- 1) област на техниката во која спаѓа пронајдокот;
- 2) технички проблем;
- 3) состојба на техниката;
- 4) опис на решението на техничкиот проблем, со примери на изведувањето и со попис и краток опис на сликите на нацртот, ако постои нацрт.

Член 9

Описот на предметот на пронајдокот задолжително почнува со назначување на областа на техниката во која спаѓа пронајдокот, со наведување на ознаката по Меѓународната класификација на патенти, ако таа му е позната на подносителот на пријавата.

Член 10

Техничкиот проблем што се решава со пронајдокот мора да биде прецизно формулиран.

Под технички проблем се подразбира секој проблем чиешто решавање е овозможено со индустриски и технички повторливо (репродуктивно) решение.

Член 11

Во состојбата на техниката треба да биде даден приказ на познатите решенија, со кои техничкиот проблем дотогаш е решаван, а кои му се познати на подносителот на пријавата, како и критика на тие решенија преку анализа на уочените недостатоци.

Приказот на состојбата на техниката треба, по правило, да се заснова врз извештај за состојбата на техниката.

Член 12

Описот на решението на техничкиот проблем, со примери на изведувањето и со попис и краток опис на сликите на нацртот, ако постои нацрт, од член 8 на овој правилник почнува со излагање на суштината на пронајдокот со кој се решава техничкиот проблем, при изгласување во што е суштината и новоста на решението во однос на решенијата содржани во состојбата на техниката.

Во продолжението на описот на решението на техничкиот проблем се излагаат деталите на решението што ги опфаќаат сите податоци неопходни за индустриска и техничка изводливост на решението. За таа цел, пронајдокот мора да биде прикажан целосно, јасно и прецизно, така што да му овозможи на просечниот стручњак да може пронајдокот да го примени во производството без дополнително истражување, само врз основа на описот и нацртот ако е тоа потребно.

Решението на техничкиот проблем мора да биде целосно определено. Сите карактеристики на пронајдокот мораат да бидат изложени така што да исклучуваат произволност и претпоставки.

Ако пронајдокот е постапка, мораат да се наведат сите негови карактеристики така што во целост да се согледа неговата изводливост, која се докажува со примери на изведувањето.

Ако пронајдокот е конструкција, а се прикажува на нацрт, во описот на решението прво се излагаат пописот и краткиот опис на сликите на на-

цртот со повикување на бројот и на позивните ознаки од сликите на нацртот, а како доказ за изводливоста се опишува и начинот на функционирањето, при што детално се излага начинот на кој функционираат одделни елементи и конструкцијата во целост.

Ако постојат повеќе начини на изведување на исто решение на техничкиот проблем (варијанти на решението), тие треба да се опишат.

Член 13

Патентното барање од член 6 точка 3 на овој правилник се става како наслов на посебен лист на крајот на описот, па во едно барање или во повеќе барања се наведуваат оние карактеристики на пронајдокот за кои се бара заштита, поради кои пронајдокот е нов и кои произлегуваат од описот на пронајдокот.

На крајот на патентното барање се става попис на подносителот на пријавата.

Член 14

Секое барање во рамките на патентното барање од член 13 на овој правилник мора да биде составено само од една реченица, со тоа што прво се наведуваат називот на пронајдокот, кој мора да биде ист како во пријавата на патентот и во описот на пронајдокот, и познатите елементи, односно решенија, ако се неопходни за поблиско објаснување на пронајдокот, а потоа, меѓу записки, се става изразот: „назначен со тоа“ и по тој израз се наведуваат сите карактеристики на пронајдокот за кои се бара заштита со патент.

Барањето не може да биде пишувано во параграфи и ставови, туку мора да претставува целина.

Ако пронајдокот е сложен, има повеќе делови или ако постојат разни можности за изведување на исто техничко решение, претходно изложени во описот на пронајдокот, патентното барање може да содржи поголем број барања. Првото барање мора да биде составено сообразно со став 1 од овој член, а секое следно барање по називот на пронајдокот, кое може да биде скратено, а пред изразот „назначен со тоа“, се повикува на соодветно претходно барање односно барања.

Содржината на едно барање не може да се повторува.

Член 15

Ако пронајдокот е конструкција што се состои од два елементи или повеќе елементи, во патентното барање мора да се прикаже меѓусебната конструкциска поврзаност на елементите односно деловите на уредот во статичка состојба, која во целост претставува новост, со повикување на ознаките на елементите дадени во нацртот.

Под конструкција од став 1 на овој член се подразбира и електричната шема.

Член 16

Ако пронајдокот е постапка, во патентно барање мораат да се наведат неговите битни карактеристики така што во целост да се согледа новоста на пронајдокот, и тоа во обемот на решенијата изложени во примерите на изведувањето.

Член 17

Во патентното барање не можат да се внесуваат недоволно прецизни изрази и изрази што не ги означуваат на јасно и наполно определен начин битните карактеристики на пронајдокот, а по изразот: „назначен со тоа“ не можат да се внесуваат како предмет на заштита на математички формули.

Описот на функционирањето на уредот не може да се внесува во патентното барање.

Член 18

Ако пронајдокот е пријавен за заштита со дополнителна пријава на патентот, во патентното барање треба да се наведе бројот на основната пријава или на патентот.

Ако постојат повеќе варијанти на решението, соодветното патентно барање, кое следи по барањето со кое се штити основното решение, на почетокот го содржи следниот текст: „уред за _____ според варијанта I, назначен со тоа _____, уред за _____ според варијанта II, назначен со тоа _____“.

На аналоген начин се составуваат и барањата за постапки според вариантите на решението.

Член 19

Кратката содржина на суштината на пронајдокот (приказот односно апстрактот од член 6 точка 4 на овој правилник треба да се наоѓа на посебно место и не смее да содржи повеќе од 150 зборови. Во приказот мора да се изложи на концизен начин пронајдокот така што да овозможи согледување на суштината на решението на техничкиот проблем.

Член 20

Наводот за најдобриот начин за стопанска употреба на пријавениот пронајдок од член 6 точка 5 на овој правилник познат на подносителот на пријавата треба да содржи податоци односно соодветни технички знаења, искуства и упатства што можат да се употребат при применувањето на пријавениот пронајдок во производството, а за кои подносителот на пријавата тврди дека претставуваат, во моментот на поднесувањето на пријавата, најдобар начин за стопанска употреба на пријавениот пронајдок, што на него му е познат.

Наводот од став 1 на овој член мора да се даде на посебен лист и мора да биде потпишан од страна на подносителот на пријавата.

Член 21

Нацртот на пронајдокот од член 6 точка 6 на овој правилник е задолжителен дел на описот на пронајдокот ако опишаниот пронајдок не е потполн без тој прилог.

Нацртот на пронајдокот мора да биде јасен, наполно читлив и разбирлив.

Нацртот на пронајдокот мора да се изработи на цврста и мат-хартија или на паус, во формат А-4 (297 × 210 mm), која мора да биде свитлива, јака и мазна.

Член 22

Нацртот на пронајдокот содржи маргини што не се вرامуваат и на кои се испишуваат, и тоа:

1) во левиот агол на горната маргина — презимето и името, односно фирмата и називот на подносителот на пријавата;

2) во десниот агол на горната маргина — редниот број на листот, ако ги има повеќе;

3) во средината на горната маргина — називот на пронајдокот;

4) во десниот агол на горната маргина — потписот на подносителот на пријавата.

Минималните димензии на маргините се следните: од горниот раб — 2,3 cm, од бочниот лев раб — 2,5 cm, од бочниот десен раб — 1,5 cm, и од долниот раб — 1 cm.

Член 23

Нацртот на пронајдокот мора да биде погоден за непосредна репродукција по пат на фотографирање, електростатички постапки, офсет и микрофилмување.

Размерот на нацртот на пронајдокот мора да биде таков што при графичка репродукција со линеарно намалување на една третина сите детали да можат јасно да се видат.

Нацртот, по правило, се изработува во ортогонална проекција со потребен број пресеци, а по исклучок, ако е тоа неопходно — во аксонометрија, изометрија и сл. Нацртот може да се изработи во вид на шема со користење на стандардни симболи за соодветна област на техниката.

Член 24

Во нацртот на пронајдокот можат да се внесуваат само оние технички изрази, ознаки и симболи, што се прифатени во соодветна област на техниката.

Позивните ознаки можат да бидат: букви, броеви и стандардни ознаки прифатени во соодветна област на техниката.

Исти елементи на нацртот на пронајдокот се обележуваат со исти позивни ознаки на разни слики.

Во нацртот на пронајдокот не можат да се внесуваат хемиски и математички формули, табели, ниту текст, освен поодделни зборови кога тоа е неопходно.

Член 25

По барање на пронајдувачот, Сојузниот завод за патенти ќе му дава стручна помош во вид на консултации.

Сојузниот завод за патенти ќе му доставува на пронајдувачот, по негово барање, и извештај за состојбата на техниката, со наплата на соодветни трошоци односно такси.

Член 26

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 13421

10 јуни 1982 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за патенти,
д-р инж. Драгутин Бошковиќ, с. р.

Образец П-3

ДО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ

Пријава на патент

11000 Белград
Узун Миркова 1

Потпишаниот со оваа пријава поставува барање да му се признае патент за пронајдокот опишан и прикажан во прилозите, па за таа цел ги дава следните податоци:

Се бара признание на дополнителен патент кон основниот патент (пријава) број: (61) Се бара раздвојување од првобитната пријава број: (62)

ПОПОЛНУВА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ПРИЈАВАТА (види го упатството на опачината)	ПОДНОСИТЕЛ НА ПРИЈАВАТА (71)
	Презиме и име, занимање (за физичко лице) Полн назив, вид дејност (за правно лице)
	АДРЕСА НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ПРИЈАВАТА Улица и број, поштенски број, град, република (покраина), држава
	ПОЛНОМОШНИК (74)
	Презиме и име, полна адреса
	НАЗИВ НА ПРОНАЈДОКОТ (54)
	На еден од јазиците на народите и народностите
	НАЗИВ НА ПРОНАЈДОКОТ На еден од странските јазици од првата пријава врз основа на која се бара право на првенство
	ПРОНАЈДУВАЧ (72)
	Презиме и име или изјава дека пронајдувачот не сака да биде наведен во пријавата
АДРЕСА НА ПРОНАЈДУВАЧОТ Улица и број, поштенски број, град, република (покраина), држава	
ПРАВО НА ПРВЕНСТВО (30)	
Број, датум, земја	

ПРИЛОЗИ	Листови на нацртот
Опис (во 3 примероци) <input type="checkbox"/>	_____ во _____ датум _____
Нацрт (во 3 примероци) <input type="checkbox"/>	
Полномошно <input type="checkbox"/>	
Потврда за работниот однос <input type="checkbox"/>	
Заверен препис на првата пријава <input type="checkbox"/>	
Заверен превод на првата пријава <input type="checkbox"/>	Такса дин. _____
(Уверение за приоритетот)	(потпис и печат на подносителот на пријавата)

ПОПОЛНУВА ЗАВОД	СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ	П _____ (21)	ОЕ _____ Испитувач _____
	Деловоден број и датум		
	Такса дин. _____		
	Прилог _____		

Забелешка: Ако просторот за внесување на барајните податоци е недоволен, податоците од која и да е рубрика треба да се запишат на опачината на пријавата каде што се зени и препишаната такса, односно доказот за платената такса.

УПАТСТВО

за пополнување на образецот на пријавата на патент

- 1) Пријавата на патент се пополнува во четири примероци, со машина за пишување.
- 2) Подносителот на пријавата на патент, ако е во прашање физичко лице, запишува презиме а потоа име, а ако е во прашање правно лице, се запишува полн назив (организацијата го запишува називот под кој е регистрирана во окружниот суд).
- 3) Физичкото лице го запишува занимањето, а правното лице го запишува видот на дејноста, скратено (на пример: хемиска индустрија, фабрика на мотори, проектантско биро, внатрешна трговија, занаетчиска работилница и слично).
- 4) Кон адресата, пред името на местото, се запишува и поштенскиот број.
- 5) Податоците за полномошникот се запишуваат само ако пријавата се поднесува преку полномошник.
- 6) Кај називот на пронајдокот се запишува само неговиот фактичен назив. Кога називот на пронајдокот се дава на еден од странските јазици, можат да се користат англиски, француски, руски и германски јазик.
- 7) Ако се бара признавање право на првенство, се запишува бројот, датумот и земјата на пријавата врз која се заснова правото на првенство.
- 8) Ако пријавата не ја поднесува пронајдувачот, се запишува неговото презиме и име а, по можност, и полната адреса или изјава на подносителот на пријавата дека пронајдувачот не сака да биде наведен.
- 9) Ако е во прашање домашно правно лице, покрај потписот се става и печат.
- 10) Пријавата на патент се таксира според прописите на важечкиот закон за тарифата на сојузните административни такси, со тоа што за износ поголем од 200 динари уплатата се врши преку жиросметка.

Пополнува Заводот

1

2

3

453.

Врз основа на член 99 од Законот за заштита на пронајдоци, технички унапредувања и знаци за разликување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/81), по прибавеното мислење од Советот на Сојузниот завод за патенти, директорот на Сојузниот завод за патенти пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ПОБЛИСКО УРЕДУВАЊЕ НА ПРАШАЊАТА ВО ВРСКА СО ПОСТАПКАТА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА СО КОИ СЕ ШТИТАТ ПРОНАЈДОЦИ И ЗНАЦИ ЗА РАЗЛИКУВАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник поблиску се уредуваат прашањата во врска со постапката за признавање на патент, модел или мостра и жиг, за установување на ознака на потеклото на производот и за упис на овластените корисници на таа ознака, кој се води пред Сојузниот завод за патенти (во натамошниот текст: Заводот), како и прашањата во врска со податоците што се внесуваат во регистарот, податоците што ги содржи исправата за признатото право и податоците што се објавуваат во службеното гласило на Заводот (во натамошниот текст: Патентен гласник).

Член 2

Подносителот на пријавата кон која е поднесено и барање за признавање на правото на првенство во смисла на член 75 став 1 од Законот за заштита на пронајдоци, технички унапредувања и знаци за разликување (во натамошниот текст: Законот) ги наведува следните податоци во првата пријава на која се повикува и која служи како основ за признавање на правото на првенство, и тоа:

- 1) назив на земјата членка на Меѓународната унија за заштита на индустриската сопственост во која е поднесена првата пријава;
- 2) датум на поднесувањето на пријавата;
- 3) број на пријавата.

Член 3

Подносителот на пријавата кон која е поднесено и барање за признавање на правото на првенство во смисла на член 75 став 2 од Законот, покрај заверен препис на првата пријава, доставува и заверен превод на таа пријава.

Преводот на првата пријава од став 1 на овој член мора да биде на еден од јазиците на народите на Југославија.

Член 4

Во Патентниот гласник се објавуваат податоците за пријавите за признавање на правото и за признатите права од чл. 18, 19, 20, 24, 33, 40, 43 и 44 на овој правилник, како и податоците за патентите на кои им истекло важењето.

II. ОДРЕДБИ СО КОИ ПОВЛИСКУ СЕ УРЕДУВААТ ПРАШАЊАТА ВО ВРСКА СО ПОСТАПКАТА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПАТЕНТ

Член 5

За пријавите на патенти Заводот води посебен регистар.

Во регистарот од став 1 на овој член се запишуваат:

1) деловодниот број и редниот број под кој пријавата е запишана во регистарот на пријавите на патенти (во натамошниот текст: II-број);

2) датумот на поднесувањето на пријавата на патентот и датумот на побараното право на првенство;

3) презимето и името или фирмата, односно називот на подносителот на пријавата, како и неговата адреса, односно седиштето;

4) името на пронајдувачот, односно изјава на подносителот на пријавата дека пронајдувачот не сака да биде наведен во пријавата;

5) презимето и името, или фирмата односно називот на полномошникот на подносителот на пријавата, како и неговата адреса, односно седиштето;

6) називот на пронајдокот;

7) ознаката, сообразно со Меѓународната класификација на патенти установена со Стразбуршкиот аранжман (во натамошниот текст: МКП);

8) датумот од кој, во смисла на член 93 став 3 од Законот, секое лице има право да ја разгледа пријавата на патентот;

9) датумот кога пријавата на патентот е објавена;

10) податоците од барањето за потполно испитување на пријавата на патентот;

11) податоците за начинот на завршувањето на управната постапка, како и регистарскиот број на признатиот патент;

12) датумот на престанувањето на важнењето на патентот;

13) податоци за промените.

Член 6

Во регистарот на пријавите на патенти од член 5 на овој правилник нема да се запише поднесок со барањето за признавање на патент кој не ги содржи:

1) презимето и името или фирмата, односно називот на подносителот на пријавата;

2) податоците врз основа на кои, на несомнителен начин, може да се утврди дека е во прашање пријава на патент;

3) називот на пронајдокот, односно ако називот не е содржан во описот на пронајдокот така што називот да може на несомнителен начин да се утврди;

4) описот на пронајдокот, со нацрт на пронајдокот, ако тоа е потребно, од кој на несомнителен начин произлегува дека е во прашање техничко решение кое може да биде пронајдок;

5) потписот на подносителот на пријавата.

Член 7

Податоците и прилозите во пријавата за признавање на патент се сметаат за јасни и потполни ако се составени согласно со Правилникот за начинот на составување и поднесување на пријава на патент и на нејзините прилози.

Член 8

Во текот на управната постапка за признавање на патент, Заводот може да ја измени кратката содржина на суштината на пронајдокот (приказот, односно апстрактот) и називот на пронајдокот, ако тоа не влијае врз обемот на побараната заштита.

Член 9

Пријавата на патент што се објавува согласно со член 93 став 1 од Законот се смета дека содржи јасен и потполн опис на пронајдокот ако од тој опис може да се согледа суштината на пронајдокот, односно ако врз основа на него може да се оцени дека пријавата на патентот очигледно не е во спротивност со чл. 20 и 23 од Законот.

Член 10

Пријава на патент може да се објави и ако, кон описот на пронајдокот, не е наведен најдобриот начин за стопанска употреба на пронајдокот, што на подносителот на пријавата му е познат како и ако во пријавата не се наведени податоците:

1) за занимањето, односно предметот на работењето на подносителот на пријавата;

2) за заедничкиот претставник, односно саедничкиот полномошник, ако пријавата ја поднесуваат повеќе лица.

Член 11

Ако во постапката за потполно испитување на пријавата на патент се утврди дека описот на пронајдокот не дава можност за потполно испитување, Заводот ќе го повика подносителот на пријавата на патентот да ја измени пријавата, односно да ја дополни во смисла на член 7 од овој правилник.

Во постапката од став 1 на овој член, Заводот ќе го повика подносителот на пријавата да ја измени пријавата, односно да ја дополни така што обемот на заштитата на пронајдокот во потполност да произлегува од описот на пронајдокот.

Член 12

Заводот нема да ја објави пријавата на патент по која е запрсна постапката пред истекот на рокот од 18 месеци од денот на поднесувањето на пријавата, односно од денот на побараното право на првенство.

Пријавата од став 1 на овој член не може да биде разгледаана во смисла на член 93 став 3 од Законот.

Член 13

Правото на првенство, во смисла на член 72 став 1 од Законот, може да се заснова само ако пријавата на патентот ги содржи податоците и прилозите од член 6 на овој правилник.

Член 14

Суштествени измени на описот на пронајдокот, извршени во границите на првобитно побараната заштита, имаат за последица промена на правото на првенство, во смисла на член 73 од Законот.

Член 15

Пријавата на патент, во смисла на член 93 став 3 од Законот, се разгледува врз основа на поднесено писмено барање.

Пријавата на патент од став 1 на овој член може да се разгледува само во просторија на Заводот определена за тоа и во присуство на овластен работник на Заводот.

Член 16

Сите измени, односно дополненија на пријавата на патент и на прилозите кон таа пријава можат да

се разгледуваат веднаш по нивното доставување до Заводот, ако истекол рокот од 18 месеци од денот на поднесувањето на пријавата на патентот, односно од денот на побараното право на првенство.

Член 17

Пред истекот на роковите од член 93 став 1 на Законот пријавата на патент може да ја разгледува само лицето што ќе поднесе докази до Заводот дека подносителот на пријавата на патентот писмено го опоменал дека врши повреда на неговите права од таа пријава.

Член 18

Заводот во Патентниот гласник ќе ги објави податоците за пријавите на патенти што можат да се разгледуваат во смисла на член 93 став 3 од Законот, и тоа:

- 1) II-број;
- 2) датум на поднесувањето на пријавата;
- 3) ознака според МКП;
- 4) назив на пронајдокот;
- 5) презиме и име или фирма односно назив на подносителот на пријавата, како и неговата адреса односно седиште.

Член 19

Објавувањето на пријавата на патент во смисла на член 93 став 1 и член 94 став 3 од Законот се врши со објавување во Патентниот гласник на следните податоци за пријавата на патент:

- 1) II-број;
- 2) датум на поднесувањето на пријавата;
- 3) податоци за побараното право на првенство, и тоа:
 - датум на изложбеното (саемско) право на првенство;
 - број на пријавата која служи како основ за правото на првенство;
 - датум на пријавата која служи како основ за правото на првенство;
 - назив на земјата во која е поднесена пријавата која служи како основ за правото на првенство;
- 4) датум од кој пријавата можела да се разгледува (член 93 став 3 од Законот);
- 5) ознаки според МКП;
- 6) назив на пронајдокот;
- 7) презиме и име или фирма, односно назив на подносителот на пријавата, како и неговата адреса односно седиште;
- 8) име на пронајдувачот или навод дека пронајдувачот не сака да биде наведен во пријавата;
- 9) број на основната пријава или на основниот патент — ако е во прашање дополнителна пријава;
- 10) број на првобитната пријава ако е во прашање раздвоена пријава;
- 11) приказ, односно апстракт.

Член 20

За пријавите на патенти за кои е поднесено барање за потполно испитување Заводот, веднаш по поднесувањето на тоа барање, ќе го објави II-број и ознаката според МКП во народниот број на Патентниот гласник.

Член 21

Се смета дека не е опфатен со состојбата на техниката, во смисла на член 21 став 2 точка 1 од Законот, пронајдокот содржан во пријавата на патент што е повлечена пред истекот на рокот од 18 месеци од денот на поднесувањето на пријавата, односно од денот на побараното право на првенство,

под услов тој пронајдок да не е сторен достапен за јавноста со објавување, излагање, прикажување или со употреба на начин што на стручњациите им овозможува пронајдокот да го применуваат.

Член 22

Во регистарот на патенти од член 91 на Законот Заводот го запишува:

- 1) регистарскиот број на патентот;
- 2) податоците за носителот на патентот и тоа:
 - а) презимето и името или фирмата, односно називот;
 - б) адресата односно седиштето;
 - в) занимањето, односно предметот на работење;
- 3) името на пронајдувачот, односно наводот дека пронајдувачот не сака да биде наведен во пријавата;
- 4) датумот на поднесувањето на пријавата и II-број;
- 5) податоците за признатото право на првенство и тоа:
 - датумот на изложбеното (саемското) право на првенство;
 - бројот на пријавата која служи како основ на правото на првенство;
 - називот на земјата во која е поднесена пријава која служи како основ за правото на првенство;

6) датумот на објавувањето на пријавата;

7) датумот на регистрирањето;

8) датумот од кој патентот важи;

9) податоците за продолжувањето на важњето на патентот;

10) ознаката според МКП;

11) залогата или договорната лиценца (податоци за времето на трасњето на лиценцата, обемот на лиценцата и за тоа дали лиценцата е исклучителна) и задолжителната или службената лиценца, како и податоци за корисникот на лиценцата;

12) податоците за тоа дали пронајдокот го користи друга организација на здружен труд во смисла на член 68 од Законот (фирма, односно назив на организацијата што го користи пронајдокот) и податоци за почетокот и престанокот на користењето.

Член 23

Исправата за патентот од член 92 став 1 на Законот содржи:

- 1) регистарски број на патентот и II-број;
- 2) податоци за носителот на патентот, и тоа:
 - а) презиме и име или фирма, односно назив;
 - б) адреса, односно седиште;
 - в) занимање, односно предмет на работење;
- 3) назив на пронајдокот;
- 4) име на пронајдувачот;
- 5) датум на признатото право на првенство;
- 6) датум на објавувањето на пријавата на патентот;
- 7) датум на уписот на патентот во регистарот;
- 8) датум до кој трае патентот;
- 9) податок за уплатената такса за седумгодишна заштита;
- 10) датум на издавањето на исправата.

Член 24

Во Патентниот гласник, во смисла на член 92 став 2 од Законот, се објавуваат:

- 1) бројот на патентот;

- 2) П-број;
 - 3) датумот на поднесувањето на пријавата;
 - 4) податоците за признајното право на првенство, и тоа:
 - датумот на изложбеното (саемското) право на првенство;
 - бројот на пријавата која служи како основ за правото на првенство;
 - датумот на пријавата која служи како основ за правото на првенство;
 - називот на земјата во која е поднесена пријавата која служи како основ за правото на првенство;
 - 5) датумот од кој пријавата може да се разгледа (член 93 став 3 од Законот);
 - 6) датумот на објавувањето на пријавата;
 - 7) називот на пронајдокот;
 - 8) ознаката според МКП;
 - 9) бројот на основната пријава или на основниот патент — ако е во прашање дополнителна пријава;
 - 10) бројот на првобитната пријава — ако е во прашање раздвоена пријава;
 - 11) името на пронајдувачот или навод дека пронајдувачот не сака да биде наведен во пријавата;
 - 12) презимето и името фирмата, односно називот на носителот на патентот, како и неговата адреса односно седиште;
 - 13) патентното барање, односно првото барање ако патентното барање содржи повеќе барања, со нацрт на пронајдокот, ако е потребно.
- Во Патентниот гласник се објавуваат и податоците за престанувањето на важњето и за продолжувањето на важњето на патентот.

Член 25

Заводот ќе го извести подносителот на пријавата на патентот, односно носителот на патентот за следните барања од други лица што се поднесени до Заводот и што се однесуваат на пријавата на патентот, односно на регистрираниот патент:

- 1) барање за потполно испитување на пријавата на патент;
- 2) барање за издавање на задолжителна лиценца;
- 3) барање за издавање на службена лиценца;
- 4) барање за поништување на патентот;
- 5) предлог да се огласат како ништовни решенијата за признавање на патентот.

Член 26

Ако основната пријава на патентот е отфрлена, одбиена или подносителот на основната пријава на патентот се откажал од неа, подносителот на дополнителната пријава може да поднесе предлог за утврдување дека дополнителната пријава станала основна пријава на патентот, најдоцна во рок од три месеца од денот на приемот на одлуката со која основната пријава на патентот е одбиена или отфрлена, односно најдоцна во рок од три месеца од денот на поднесувањето на барањето за откажување од основната пријава на патентот.

Ако дополнителната пријава на патентот е врзана за основниот патент, а носителот на патентот се откаже од тоа право или ако патентот биде поништен, односно ако биде огласено за ништовно решението за признавање на патентот, подносителот на пријавата може да поднесе предлог за утврдување дека дополнителната пријава на патентот станала основна пријава, најдоцна во рок од три месеца од денот на престанувањето на важњето на основниот патент.

III. ОДРЕДБИ СО КОИ ПОВЛИСКУ СЕ УРЕДУВААТ ПРАШАЊАТА ВО ВРСКА СО ПОСТАПКАТА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА МОДЕЛ ИЛИ МОСТРА

Член 27

За пријавите на модели или мостри Заводот води посебен регистар.

Во регистарот од став 1 на овој член се запишуваат:

- 1) деловодниот број и редниот број на пријавата на моделот или мострата (во натамошниот текст: М-број, односно У-број);
- 2) датумот на поднесувањето на пријавата на моделот или мострата и датумот на побараното право на првенство;
- 3) презимето и името или фирмата, односно називот на подносителот на пријавата, како и неговата адреса односно седиште;
- 4) презимето и името или фирмата, односно називот на полномошникот на подносителот на пријавата, како и неговата адреса односно седиште;
- 5) називот на формата на телото, сликата или цртежот;
- 6) името на авторот — ако авторот е наведен;
- 7) податоците за начинот на окончувањето на управната постапка, како и регистарскиот број на признатиот модел или мостра;
- 8) податоците за промените.

Член 28

Во регистарот на пријавите на модели или мостри од член 27 на овој правилник нема да се запише поднесокот со барањето за признавање на моделот или мострата, ако поднесокот не го содржи:

- 1) презимето и името или фирмата, односно називот на подносителот на пријавата;
- 2) податоците врз основа на кои, на несомнителен начин, може да се утврди дека е во прашање пријава на модел или мостра;
- 3) називот на формата на телото, сликата или цртежот;
- 4) описот на формата на телото, сликата или цртежот;
- 5) фотографијата или нацртот на формата на телото, сликата или цртежот од кои, на несомнителен начин, може да се согледа новоста за која се бара заштита;
- 6) потписот на подносителот на пријавата.

Член 29

Податоците и прилозите во пријавата за признавање на модел или мостра се сметаат за јаски и потполни ако се составени согласно со Правилникот за начинот на составување и поднесување на пријава на модел или мостра и на нејзини прилози.

Член 30

Правото на првенство, во смисла на член 72 став 1 од Законот може да се заснова само ако пријавата на модел или мостра ги содржи податоците и прилозите од член 28 на овој правилник.

Член 31

Во регистарот на моделите и мострите од член 31 на Законот, Заводот го запишува:

- 1) регистарскиот број на моделот или мострата;
- 2) податоците за носителот на моделот или мострата, и тоа:
 - а) презимето и името или фирмата, односно називот;
 - б) адресата, односно седиштето;
 - в) занимањето, односно предметот на работењето;
- 3) името на авторот, ако авторот е наведен;

4) датумот на поднесувањето на пријавата и М-број односно У-број;

5) податоците за признатото право на првенство, и тоа:

а) датумот на изложбеното (саемското) право на првенство;

б) бројот на пријавата која служи како основ за правото на првенство;

в) датумот на пријавата која служи како основ за правото на првенство;

г) називот на земјата во која е поднесена пријавата која служи како основ за правото на првенство;

д) датумот на регистрирањето;

е) датумот од кој моделот или мострата важи;

ж) ознаката сообразно со Локарискиот аранжман за Меѓународната класификација на моделите и мострите (во натамошниот текст: МКУМ);

з) залогата или договорната лиценца (податоците за времето на траењето на лиценцата, обемот на лиценцата и дали лиценцата е исклучителна), како и податоците за корисникот на лиценцата.

Член 32

Исправата за моделот или мострата, во смисла на член 92 став 2 од Законот, го содржи:

1) М-број односно У-број и регистарскиот број на моделот или мострата;

2) вистинскиот назив на моделот или мострата;

3) податоците за носителот на моделот или мострата, и тоа:

а) презимето и името или фирмата, односно називот;

б) адресата, односно седиштето;

в) занимањето, односно предметот на работењето;

г) презимето и името на авторот, како и неговата адреса — ако авторот е наведен;

д) датумот на признатото право на првенство;

е) датумот на уписот на моделот или мострата во регистарот;

ж) датумот до кој трае моделот или мострата;

з) датумот на издавањето на исправата.

Член 33

Во Патентниот гласник, во смисла на член 92 став 2 од Законот, се објавуваат:

1) регистарскиот број на моделот или мострата и М-број, односно У-број;

2) датумот на поднесувањето на пријавата;

3) датумот на регистрирањето;

4) презимето и името или фирмата, односно називот на подносителот на моделот или мострата, како и неговата адреса;

5) податоците за признатото право на првенство, и тоа:

а) датумот на изложбеното (саемското) право на првенство;

б) бројот на пријавата која служи како основ за правото на првенство;

в) датумот на пријавата која служи како основ за правото на првенство;

г) називот на земјата во која е поднесена пријавата која служи како основ за правото на првенство;

д) фотографија или нацрт на формата на телото, сликата или цртежот;

е) вистинскиот назив на формата на телото, сликата или цртежот;

ж) ознаката според МКУМ;

з) презимето и името на авторот, ако авторот е наведен.

IV. ОДРЕДБИ СО КОИ ПОВЛИСКУ СЕ УРЕДУВААТ ПРАШАЊАТА ВО ВРСКА СО ПОСТАПКАТА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ЖИГ

Член 34

За пријавите на жигови Заводот води посебен регистар.

Во регистарот од став 1 на овој член се запишуваат:

1) деловодниот број и редниот број на пријавата на жиг (во натамошниот текст: Ж-број);

2) датумот на поднесувањето на пријавата на жиг и датумот на побараното право на првенство;

3) презимето и името или фирмата, односно називот на подносителот на пријавата, како и неговата адреса односно седиштето;

4) презимето и името или фирмата, односно називот на полномошникот на подносителот на пријавата, како и неговата адреса односно седиште;

5) знакот за кој се бара заштита, како и бојата односно комбинациите на бои, ако знакот е во боја;

6) ознаката на класата во која се распоредени производите и услугите, сообразно со Меѓународната класификација на производите и услугите установена со Ничанскиот аранжман за меѓународна класификација на производите и услугите (во натамошниот текст: НКПУ);

7) податоците за начинот на окончувањето на управната постапка, како и регистарскиот број на признатото право;

8) податоците за промените;

9) податокот за тоа дали е побарана меѓународна заштита на жигот.

Член 35

Во регистарот на пријавите на жиговите од член 34 на овој правилник нема да се запишува поднесокот со барање за признавање на жиг ако поднесокот не ги содржи:

1) презимето и името или фирмата, односно називот на подносителот на пријавата;

2) податоците врз основа на кои, на несомнителен начин, може да се утврди дека е во прашање пријава на жиг;

3) знакот за кој се бара заштита;

4) списокот на производите и услугите;

5) потписот на подносителот на пријавата.

Член 36

Податоците и прилозите во пријавата за признавање на жиг се сметаат за јасни и потполни ако се составени согласно со Правилникот за начинот на составување и поднесување на пријава на жиг и нејзини прилози.

Член 37

Во регистарот на жиговите од член 91 на Законот Заводот го запишува:

1) регистарскиот број на жигот;

2) податоците за носителот на жигот, и тоа:

а) презимето и името или фирмата, односно називот;

б) адресата, односно седиштето;

в) занимањето, односно предметот на работењето;

3) датумот на поднесувањето на пријавата и Ж-број;

4) податоците за признатото право на првенство, и тоа:

а) датумот на изложбеното (саемското) право на првенство;

б) бројот на пријавата која служи како основ за правото на првенство;

в) датумот на пријавата која служи како основ за правото на првенство;

г) називот на земјата во која е поднесена пријавата која служи како основ за правото на првенство;

- 5) датумот на регистрирањето;
- 6) изгледот на знакот;
- 7) списокот на производите и услугите означени и распоредени според НКПУ;
- 8) датумот до кој жигот важи;
- 9) податоците за продолжувањето на важењето на жигот;
- 10) податоците за престанувањето на важењето на жигот;
- 11) залогата или договорната лиценца (податоците за времето на траењето на лиценцата и за тоа дали лиценцата е исклучителна), како и податоците за корисникот на лиценцата;

12) податоците за меѓународната заштита на жигот.

Член 38

Правото на првенство, во смисла на член 72 став 1 од Законот, може да се заснова само ако пријавата на жигот ги содржи податоците и прилозите од член 35 на овој правилник.

Член 39

Исправата за жигот, во смисла на член 92 став 1 од Законот, ги содржи:

- 1) регистарскиот број на жигот и Ж-број;
- 2) изгледот на знакот;
- 3) списокот на производите и услугите;
- 4) податоците за носителот на жигот, и тоа:
 - а) фирмата, односно називот или презимето и името;
 - б) седиштето, односно адресата;
 - в) предметот на работењето;
 - 5) датумот на признатото право на првенство;
 - 6) датумот на уписот на жигот во регистарот;
 - 7) датумот до кој е платена таксата;
 - 8) датумот на издавањето на исправата.

Член 40

Во Патентниот гласник, во смисла на член 92 став 2 од Законот, се објавуваат:

- 1) регистарскиот број на жигот и Ж-број;
- 2) датумот на поднесувањето на пријавата;
- 3) датумот на регистрирањето;
- 4) фирмата, односно називот или презимето и името на носителот на жигот, како и неговото седиште, односно адресата;
- 5) податоците за признатото право на првенство, и тоа:
 - а) датумот на изложбеното (саемското) право на првенство;
 - б) бројот на пријавата која служи како основ за правото на првенство;
 - в) датумот на пријавата која служи како основ за правото на првенство;
 - г) називот на земјата во која е поднесена пријавата која служи како основ за правото на првенство;
 - 6) изгледот на знакот;
 - 7) списокот на производите и услугите.

V. ОДРЕДБИ СО КОИ ПОВЛИСКУ СЕ УРЕДУВААТ ПРАШАЊАТА ВО ВРСКА СО ПОСТАПКАТА ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ОЗНАКА ЗА ПОТЕКЛОТО НА ПРОИЗВОДОТ И УПИСОТ НА ОВЛАСТЕНИТЕ КОРИСНИЦИ НА ТАА ОЗНАКА

Член 41

Предлогот за установување ознака за потеклото на производот од член 41 став 2 на Законот треба да ги содржи: географските називи што се штитат со ознаката за потеклото на производот; називите на производите што можат да се пуштаат во промет

со определена ознака за потеклото на производите; податок за местото, односно подрачјето од кое потекнува производот што се пушта во промет со ознака за потеклото на производот; податоците за производствените својства што производот треба да ги исполнува за да може да се пушта во промет, со ознака за потеклото на производот; начинот на обележување на производот и поблиските услови за признавање на правото на користење на определени ознаки за потеклото на производот; начинот на обележување на производот и поблиските услови за признавање на правото на користење на определени ознаки за потеклото на производот.

Член 42

Предлогот за упис во регистарот на корисниците на заштитените ознаки за потеклото на производот од член 42 став 2 на Законот треба да содржи докази дека се исполнети условите за стекнување на правото заштитената ознака за потеклото на производот да се користи.

Член 43

Во регистарот на заштитените ознаки за потеклото на производот, од член 41 на Законот, Заводот ги запишува:

- 1) регистарскиот број на ознаката за потеклото на производот;
- 2) датумот на регистрирањето на ознаката за потеклото на производот;
- 3) датумот и бројот на одлуката на Стопанската комора на Југославија во смисла на член 40 од Законот;
- 4) податоците од член 41 на овој правилник;
- 5) промените што се однесуваат на ознаката за потеклото на производот.

Во посебен дел на регистарот од став 1 на овој член Заводот ги запишува податоците за овластените корисници на заштитената ознака за потеклото на производот.

Член 44

Во регистарот на овластените корисници на заштитената ознака за потеклото на производот од член 42 став 2 на Законот, Заводот ги запишува:

- 1) податоците за овластениот корисник на заштитената ознака за потеклото на производот, и тоа:
 - а) презимето и името или фирмата, односно називот;
 - б) адресата, односно седиштето;
 - в) занимањето, односно предметот на работењето;
 - 2) датумот и бројот на актот на надлежната стопанска комора во републиката, односно автономната покраина;
 - 3) датумот на уписот во регистарот на овластениот корисник на заштитената ознака за потеклото на производот;
 - 4) датумот до кој важи правото на користење на ознаката за потеклото на производот;
 - 5) податоците за уплатата на такса за продолжување на правото на користење на ознаката за потеклото на производот;
 - 6) датумот на престанувањето на правото на користење на ознаката за потеклото на производот.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 45

Одредбите од овој правилник ќе се применуваат и врз пријавите за признавање на правата со кои се штитат пронајдоци и знаци за разликување, што се поднесени до денот определен за применување на Законот, а по кои управната постапка не е окончана.

Член 46

Пријавите на патенти по кои управната постапка не е окончана до денот определен за применување на Законот, се објавуваат сообразно со член 93 став 1 од Законот и чл. 7 и 10 од овој правилник, и ако:

- 1) не содржат приказ, односно апстракт;
- 2) во потполност не ги исполнуваат условите на уредност во однос на бројот на примероците на пријавата и на нејзините прилози.

Член 47

За пријавите на патенти според кои управната постапка не е окончана до денот определен за применување на Законот, а што можат да се разгледуваат, во смисла на член 93 став 3 од Законот, податоците за II-број и ознаката според МКП ќе се објават во Патентниот гласник.

Член 48

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето о „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 18422

10 јуни 1982 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за патенти,
д-р инж. Драгутин Бошковиќ, с. р.

454.

Врз основа на член 99 од Законот за заштита на пронајдоци, технички унапредувања и знаци за разликување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/81), по прибавено мислење од Советот на Сојузниот завод за патенти, директорот на Сојузниот завод за патенти пропишува

П Р А В И Л Н И К**ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ И ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА МЕЃУНАРОДНО РЕГИСТРИРАЊЕ НА ЖИГ И НЕГОВИ ПРИЛОЗИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат: содржината, формата и начинот на составување и поднесување барање за меѓународно регистрирање на жиг и негови прилози.

Член 2

Барањето за меѓународно регистрирање на жиг се поднесува во два примерока, на Образецот МЖ-1 — Барање за меѓународно регистрирање на жиг, кој е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел и Заводот бесплатно му го става на располагање на подносителот на пријавата.

Член 3

Прописно пополнетиот Образец МЖ-1 содржи:

- 1) фирма, односно назив на подносителот на пријавата;
- 2) седиште на подносителот на пријавата;
- 3) податоци за полномошникот, ако пријавата се поднесува преку полномошник;
- 4) податоци за знакот;
- 5) уредно составен и класифициран список на производи и услуги (во натамошниот текст: список), ако списокот содржи повеќе од 25 збора на француски јазик;
- 6) датум и Ж-број на пријавата на жиг кај Сојузниот завод за патенти, кој служи како основа за продолжување на барањето, односно број на жигот во регистарот и Ж-број, ако е окончана постапката по пријавата на жиг;

7) изјава дека е во прашање прва пријава за меѓународно регистрирање на жиг или нова пријава (повторно барање ако жигот бил меѓународно регистриран), со наведување на датумот и бројот на поранешниот меѓународно регистриран жиг;

8) назив на земјата членка на Мадридската унија за меѓународно регистрирање на жигови за кои се бара заштита;

9) период за кој е уплатен износот на таксата, височината на износот и начинот на уплатата;

10) попис на сите прилози доставени кон пријавата;

11) потпис на подносителот на пријавата.

Член 4

Кон прописно пополнетиот образец од член 3 на овој правилник се доставуваат:

- 1) примероци на знакот;
- 2) превод на зборовите и на текстот на знакот на француски јазик;
- 3) текст во кој подробно се наведени боите и комбинациите на бои на знакот, на француски јазик;
- 4) уредно составен и класифициран список, ако содржи повеќе од 25 збора, на француски јазик;
- 5) уредно полномошно, ако пријава се поднесува преку полномошник;
- 6) потврда од Меѓународното биро за платената такса (quittance);
- 7) такса за пријава.

Член 5

Ако знакот од член 4 точка 1 на овој правилник е во црна-бела техника од ист тон и содржи графичко решение или посебен дел од тоа решение со цртеж (графизам), се доставуваат пет примероци на знакот.

Ако знакот е во црно-бела техника со повеќе тонови и содржи графички решенија или посебен дел од тоа решение со цртеж, се доставуваат пет фотографии на знакот.

Член 6

Примероците (репродукциите, односно фотографиите) на знакот мора да бидат квалитетни и идентични со знакот од пријавата на жигот, односно со знакот што е заштитен со жигот и служи како основа за поднесување пријава за меѓународно регистрирање.

Член 7

Списокот од член 4 точка 4 на овој правилник се доставува во два идентични примероци и може да ги содржи само производите и услугите наведени во списокот на предметите на пријавата на жиг, односно жигот.

Списокот може да содржи само некои од производите и услугите од списокот на предметите на пријавата на жиг, односно жигот и да биде на посебен начин составен за определена земја.

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 18423

10 јуни 1982 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за патенти,
д-р инж. Драгутин Бошковиќ, с. р.

ДО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ

Образец МЖ-1

Барање за меѓународно регистрирање на жиг

11000 Белград
Узун Миркова бр. 1

Потпишаниот со оваа пријава поставува барање Сојузниот завод за патенти да поведе постапка за меѓународно регистрирање на неговиот жиг и во врска со тоа ги дава овие податоци:

ПОДНОСИТЕЛ НА ПРИЈАВАТА:

Фирма, односно назив и седиште

ПОЛНОМОШНИК

ЗНАК

Бои и комбинации на бои

СПИСОК НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

(ако содржи до 25 збора), на француски јазик

БРОЈ И ДАТУМ НА ПРИЈАВАТА НА ДОМАШНИ-

ОТ ЖИГ — број на регистрираниот жиг

ИЗЈАВА дека е во прашање прва пријава или нова пријава (датум и број на поранешното меѓународно регистрирање)

Земји за кои се бара заштита

Период за кој се бара заштита

Износ на уплатената такса, начин на плаќање на износот и извршител на уплатата

ПРИЛОЗИ:

Знак во _____ примероци

Превод на текстот на знакот на француски јазик

Во _____

Текст за боите и за комбинациите на боите на знакот, на француски јазик

На _____

Список на производите и услугите (ако содржи повеќе од 25 збора), на француски јазик

(потпис и печат на подносителот на пријавата)

Quittance (потврда за уплатата)

Полномошно

Такса дин. _____

ПОПОЛНУВА
ЗАВОДОТ

СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ

Број и датум:

МЖ- _____

Такса дин. _____

Прилог: _____

Забелешка: Марките на административната такса и дополнителните податоци се ставаат, односно се внесуваат на олачивата на овој образец каде што се наоѓа и упатството за неговото пополнување.

455.

Врз основа на член 66 став 1, во врска со член 65 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/78), Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници донесува

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СО ДВИЖЕЊЕТО НА ПРОСЕЧНИТЕ ЖИВОТНИ ТРОШОЦИ

1. Старосните, инвалидските и семејните пензии, усогласени според член 64 и член 65 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, се усогласуваат со движењето на просечните животни трошоци во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, така што почнувајќи од 1 јули 1982 година се зголемуваат за 11,5% од пензијата исплатена за месец јуни 1982 година.

2. Вкупниот износ на пензијата и на додатокот кон пензијата на носителите на „Партизанска споменица 1941“, на лицата одликувани со Орден на народен херој и на борците на Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година, не може да го надмине износот на највисокиот месечен личен доход на функционер на Собранието на СФРЈ од претходната година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 30-1

22 јуни 1982 година

Белград

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател,

Мирко Поговиќ, с. р.

456.

Врз основа на член 46 став 1 од Законот за здравственото осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/78), Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници донесува

О Д Л У К А

ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ПОГРЕБНИТЕ ТРОШОЦИ ВО СЛУЧАЈ НА СМРТ НА ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ

1. Надоместот за погребните трошоци, според Законот за здравственото осигурување на воените осигуреници, изнесува:

1) 10.000 динари — во случај на смрт на воен осигуреник и осигурено лице што има повеќе од 7 години живот;

2) 5.600 динари — во случај на смрт на осигурено лице што има повеќе од 30 дена живот од наполниети 7 години живот;

3) 2.500 динари — во случај на смрт на осигурено лице што има 30 дена живот и помладо.

2. Ако посмртните останки на воен осигуреник — воен пензионер и корисник на паричен надомест, како и на осигурен член од потесното семејство на тие осигуреници, се пренезат од местото во кое умреле до местото на престојувалиште заради погреб, износот од точка 1 на оваа одлука се зголемува за височината на стварните трошоци на превозот.

Надоместот на трошоците од став 1 на оваа точка ги опфаќа:

1) трошоците на превозот на посмртните останки со воз или со брод до местото на погребот, а ако на таа релација не постои железнички или бродски сообраќај — стварните трошоци на превозот со други превозни средства;

2) трошоците на превозот на посмртните останки до станицата, односно лука или пристаништето и во местото на погребот — од станицата, односно лука или пристаништето до местото каде што се врши погребот на посмртните останки;

3) другите трошоци на превозот сторени во смисла на општите прописи за условите и начинот на ископување и пренесување на мртвовци.

На придружниците на посмртните останки на воен осигуреник и на осигурен член на семејство од став 1 на оваа точка, им припаѓа надомест на патните трошоци според одлуката на Собранието на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници за височината на надоместот на патните трошоци во врска со остварувањето на правата од здравственото осигурување. Тој надомест припаѓа најмногу за двајца придружници.

3. Оваа одлука се применува од 1 јули 1982 година.

4. Со денот на почетокот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за височината на надоместот за погребните трошоци во случај на смрт на осигурено лице („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/74, 43/74, 15/75 и 16/76).

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 33-1

22 јуни 1982 година

Белград

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател,

Мирко Поговиќ, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Правилникот за измени и дополненија на Правилникот за примена на даночните стапки и за начинот на водене евиденција, пресметување и плаќање на данокот на промет на производи и услуги, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/82, се поткрале долунаведените грешки, та се дава

И С П Р А В К А

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ СТАПКИ И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА, ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

1. Во член 2 став 1 во изменетиот член 12 став 4, на крајот се додава по грешка изоставената реченица, која гласи: „Третата реченица се брише.“

Во став 3, во изменетиот став 10 наместо зборовите: „во која не е вклучен данокот на производи“, треба да стојат зборовите: „во која е вклучен основниот данок на промет на производи“.

2. Во член 7 став 2, во новиот став на точка 8 во став 8 на член 20, зборот: „ламперии,“ треба да се брише.

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Белград, 10 јуни 1982 година.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на точ. 4 и 25 од Одлуката за организацијата на Уставниот суд на Југославија (Су-број 509/79), Уставниот суд на Југославија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СЕКРЕТАРОТ НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

Од должноста секретар на Уставниот суд на Југославија се разрешува Урош Голубовиќ, со 30 јуни 1982 година поради заминување во пензија.

Су—број 467/2-82
8 јуни 1982 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на Југославија,
д-р Александар Фира, с. р.

Врз основа на точ. 4 и 25 од Одлуката за организацијата на Уставниот суд на Југославија (Су—број 509/79), Уставниот суд на Југославија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

За секретар на Уставниот суд на Југославија се назначува Стево Келечевиќ, досегашен шеф на Кабинетот на претседателот на Уставниот суд на Југославија.

Су—број 468/82
8 јуни 1982 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на Југославија,
д-р Александар Фира, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Хрватска

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Шостерич Августа Август, Штимац Валентин Звонко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Јурковиќ Славомир Јосип, Ристер Рудолф Зденко, Срб Јосип Станислав, Стипанчиќ Вјекослав Станко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Фабијаниќ Коштан Стјепан Аница, Кошар Херман Маријан, Ковачиќ Маркуш Драгутиќ Зденка, Лазиќ Александар Никола, Паранос Додер Младен Надежда, Перл Антона Антун, Презељ Алекса Андрија, Тушек Маврић Ђуро Вишња, Угарковиќ Угарковиќ Мане Јованка;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Хачек Билиќ Анте Доминка;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Апиќ Ловриш Стјепан Марија, Монтаи Глиго Вишко Ирис, Новак Влаховиќ Мијо Вера;

Од СР Словенија

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Крижманчиќ Јустин Франц;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Зорч Зорник Антоана Антонија;

— за покажана храброст во спасување на човечките животи

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ

Рибич Штефана Макс;

Од СР Србија

— по повод на стотидваесетгодишнината на постоењето и работата, а за особени заслуги на афирмацијата и унапредувањето на адвокатурата во Србија и за придонес на зајакнувањето на законитоста и уставноста

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Адвокатска комора Србије — Београд;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

Атанацковиќ Милутин Борислав, Луковиќ Сава Радивоје, Милорадовиќ Светозар Мирко, Тодоровиќ Александар Предраг, Трајковиќ Петра Ђорђе;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Алексиќ Радојица Бранко, Андриќ Здравка Коста, Дедијер Лазар Видосава, Џемаџили Ѓамиза Ѓамиљ, Ђорђевиќ Јоксиќ Богољуба Радмила, Ељдуповиќ Беара Љубомира Љубинка, Јовановиќ Рајка Миломир, Лазовиќ Јовановиќ Милорада Љубинка, Мишчевиќ Мирка Живојин, Павловиќ Живадина Љубисав, Раичевиќ Тихомира Радован, Вукашиновиќ Милана Обрад;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Ивановиќ Димитрија Алекса, Лончар Пантовиќ Глише Милка;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значења за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Брајиќ Јеловац Ђорѓа Душанка, Лазаревиќ Момира Ратко, Мартиновиќ Мијаило Александар, Тешиќ Зарије Ђелимир;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Аџиќ Нинковиќ Милисав Јелена, Алексиќ Абаџиќ Милорада Љиљана, Арсиќ Живка Миодраг, Џветковиќ Симиќ Тихомира Зорица, Димитријевиќ Душана Драгољуб, Гроздановиќ Стојана Благоје, Ивковиќ Драгомира Живомир, Кнежевиќ Здравка Слободан, Костиќ Јовиќ Радомира Љиљана, Крегоје Пере Миле, Лукиќ Роман Михајла Милена, Мијиќ Вождара Трифун, Миленковиќ Илије Милена, Недељковиќ Миладина Радоје, Пинтариќ Фране Катарина, Рајачиќ Пантиќ Данила Радојка, Топаловиќ Луке Стојан, Васиќ Миливоја Светолик, Вересиќ Ђурђе Мирослав, Врачариќ Светозара Милијана;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Џветковиќ Александра Миомир, Јовановиќ Милана Божиќар, Неновиќ Ђорђевиќ Светозар Мирјана, Новаковиќ Јована Јордан, Тодоровиќ Чедомира Драгослав, Вељковиќ Милете Јеремија.

Бр. 21

24 март 1982 година
Белград

Потпретседател
на Претседателството
на СФРЈ.
Петар Стамболиќ, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Србија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичка изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Марковиќ Поп Јорданов Николе Љубица, Мириќ-Бојовиќ Милана Радмила, Радовиќ Михајла Радослав, Станкевич Витолда Петар, Томин Јована проф. др Радмило;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Богојевиќ Тодора Боривоје, Босниќ Пере Бошќо, Церовиќ Јевте Станица, Џудовиќ Радована Ми-

ленко, Грацин Јерке Војко, Коврлија-Дугалић Станислава Љубица, Кузманић Николе Бранко, Матутиновић Анте Мате, Шошкић Митра Јеремије;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Баралиќ Величка Александар, Батиќ Цветка Симиша, Дакиќ Ђорѓа Танасије, Јончиќ Александар Миливоје, Красавац Јована Момчило, Лукиќ Љутице Света, Мамутовиќ Филипа Љубомир, Марковиќ Живка Радослав, Михаќ Митра Вукашин, Миладиновиќ Милорада Младен, Новаковиќ Ђуре Бранко, Новчиќ Милорада Боривоје, Остојиќ Јована Бранко, Петровиќ-Остојиќ Душана Надежда, Попадиќ Душана Славко, Поповиќ Стевана Слободан, Радановиќ Марка Даринка, Рајковиќ Симе Душан, Симентиќ Живка Миодраг, Симиќ Богдана Радован, Трандафиловиќ Николе Вера, Тркуља Светозара Никола, Ускоковиќ Ратка Раденко, Војводиќ Спасоја Душан;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Вјелогрлиќ Обрада Милинко, Божовиќ Петра Благоје, Ѓирковиќ Драгутина Душан, Дражиќ-Клипа Душана Косанка, Јездиќ Аксентија Слободан, Кадрибашкиќ-Томиќ Авде Разија, Косовиќ Андрије Лука, Огризовиќ-Кораћ Дане Сара, Пеција Јована Боривоје, Рујевиќ Мила Драган, Штукела Петра Перо;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Андрејиќ Александра Радован, Барац Љубомира Раде, Баус Драгојла Станимирка, Бојовиќ Живојина Драгољуб, Ѓрнојевиќ Моје Миле, Драговиќ Томе Микоња, Ђорђевиќ Владимира Душан, Гавриловиќ Драгутина Добриша, Грбиќ Милана Јован, Игњатовиќ Војслава Жарко, Јакуповиќ-Жакула Саве Софија, Јенецков Милана Милац, Јовичиќ-Ђурулиќ Радмила Росанда, Калиниќ Љубомира Драгомир, Кнежевиќ Добре Петар, Кнежевиќ Миличка Радун, Ловриќ-Вукмировиќ Будислава Јелена, Мијатовиќ Душана Новица, Мик Павла Драгољуб, Милановиќ Станислава Петар, Миленовиќ Радомира Милош, Милиќ Милоша Ђорђе, Миловановиќ-Велиќ Чедомира Персида, Миљковиќ Теодора Милан, Нешиќ Станка Спира, Николиќ Божидара др Слободан, Петрешевиќ Нинка Марко, Поповиќ Марка Радојица, Поповиќ Александре Светомир, Првановиќ Димитрија Вељко, Ристиќ Милана Драгутин, Савовиќ Трифуна Владимир, Селаковиќ Радисава Драгутин, Сиљановиќ Надета Стојан, Срегеновиќ Вукадина Милош, Стаменковиќ-Мишковиќ Вида Душанка, Станиќ Јована Богдан, Стевановиќ Светозара Ђура, Терзиќ Милована Милутин;

— за залагање и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Алавања Стевана Бранко, Алексиќ Момира Јован, Алиќ Алаге Ѓешо, Антовиќ Јеврема Милена, Арсиќ Александра Милорад, Богдановиќ Душана Видосав, Боровац Ивана Драгица, Божкиќ Фране Драгутиќ, Вуха Ане Антон, Буквиќ Манојла Лазар, Ѓировиќ Милисав Станимир, Денков Спасена Петар, Димитријевиќ Бранка Зоран, Добошевиќ Стевана Дејан, Дончев Ивана Драгољуб, Дракулиќ Саве Никола, Думелиќ Милана Зорка, Ѓуриќ Стојана Остоја, Ѓурчиќ Драгољуба Радојка, Филиповиќ Живојина Милорад, Ѓорѓијевиќ Здравка Сретко, Грчиќ Милана Војслав, Грујиќ Јована Србољуб, Јаковљевиќ Драгољуба Милинко, Јасикиќ Антонија Милован, Јегарац-Периќ Миливоја Вукосава, Јековиќ Видосава Светислав, Јелиќ Вранислава Јован, Јовановиќ-Митровиќ Јована Божика, Јовановиќ-Пантиќ Раденка Бранка, Јовановиќ Радована Ѓуро, Катиќ-Чортиќ Јована Сава, Кепчија Петра Славко, Клајн Николе Стеван, Колаковиќ Радисе Милијан, Константиновиќ Милана Љубица, Косановиќ Симе Смиљана, Крагиќ-Смиљаниќ Милана Радојка, Крстовиќ Витомира Обрен, Кујунџиќ Јована Владо, Кулачанин-Зехетнер Роберта Гојдана, Лазаревиќ-Церовиќ Љубомира Милица, Лазиќ Цветка Душан;

Максимовиќ Вукомира Душан, Мандиќ Ранка Владимир, Маринковиќ Александра Јелена, Марковиќ Светислава Радмила, Михајловиќ-Ђуриќ Адама Ержа, Михајловиќ Милована Чедомир, Михајловиќ-Седлар Илије Зорка, Мијалчиќ-Војиновиќ Милоша Милица, Миленковиќ Станислава Богољуб, Миливојевиќ Митра Славко, Миловановиќ Драгољуба Јован, Миљун Ѓуре Милан, Миниќ Богдана Мина, Младеновиќ Станојка Стојадин, Неџиќ-Деврња Саве Живка, Нешиќ-Иветиќ Милоша Вукосава, Нинчиќ Бранка Милија, Новаковиќ Радосава Јордан, Новаковиќ-Вуловиќ Здравка Надежда, Пантелиќ Митра Драгутин, Пантовиќ-Раковиќ Радана Борка, Павловиќ Милосава Томислав, Петковиќ Боже Милица, Прица Миле Јован, Принчевац Момира Славко, Подраповиќ Јове Стојан, Радојчиќ-Орељ Милана Босиљка, Радосављевиќ Стевана Светислав, Решетар Васе Симо, Ристовиќ Чедомира Недељко, Симановиќ Радомир Гојко, Станковиќ Богосава Станко, Станојевиќ Петра Драгутин, Стефановиќ Радована Миодраг, Стевановиќ Радисава Драгојло, Стевовиќ-Качаниќ Николе Миланка, Стојановиќ Владимира Михајло, Стопиќ Милоје Стојан, Стефанац-Маринковиќ Васе Душанка, Шушњара-Станојевиќ Димитрије Иванка, Тадиќ Добросава Божидар, Тодоровиќ Витомира Бранислав, Топиќ Љубомира Миливоје, Трнџански Стевана Жарко, Трбовиќ Миће Милан, Тришиќ Илије Миливоје, Узелац Ѓуре Олга, Васиќ Љубомира Адам, Васиќ-Ђуриќ Жарка Далиборка, Васиљевиќ Саве Никола, Велимировиќ Јовна Божидар, Весков Лазара Драги, Видиќ-Коларски Илије Марија, Вуковиќ Петра Сава, Вуловиќ Милорада Слободан, Златановиќ Антанаса Крста, Жарковиќ Симе Миладин, Живиќ Зарија Боривоје, Живковиќ Душана Богољуб, Живковиќ Радивоја Боривоје;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Ивовиќ Сретена Момчило, Коњевиќ Милана Андрија, Тодоровиќ Будимира Сава;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Давиловиќ Богдана Драго, Алиќ-Ђурђевиќ Радосава Иванка, Кнежевиќ-Модриќ Гашпара Даница, Миливојевиќ Велизара Љубисав, Милошевиќ Владимира Хранислав, Мудриќиќ Жарка Драгомир, Нараќиќ Данила Милан, Петровиќ-Јериќ Бернада Драгица, Стојановиќ Богосава Миролуб, Васовиќ-Атанасовиќ Косте Мирјана;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Антонијевиќ Јована Драган, Бабиќ Јована Ратко, Баќиќ Јосипа Јовиша, Боројевиќ Илије Раде, Брковиќ Драгослава Душица, Денков-Харфман Кристијана Катарина, Драшкиќ Саве Владимир, Ђинђиќ Милорада Милоје, Хорват Јосипа Марјан, Иванковиќ Милована Никола, Јованов-Милошевиќ Анђелка Радојка, Јовановиќ Грује Драгиша, Коруга Милоша Ђујо, Лазаревиќ Љубивоја Радован, Матиќ Чедомира Стеван, Миленковиќ Стојадина Русим, Милисављевиќ-Попадиќ Ранка Биљана, Милиќ Рајка Миладија, Недељковиќ Благоје Перко, Папћан Николе Милорад, Пејачиќ Стапка Слободан, Петровиќ Живка Живул, Радаковиќ Стевана Јованка, Рањеловиќ Матије Радмила, Родиќ Гојка Здравко, Сладојевиќ Милана Стевка, Степановиќ Животе Славка, Стевановиќ Радомира Негослав, Стојановиќ Љубомира Сребра, Тешовиќ Вучете Перка, Веѓиќ Илије Велимир, Верле Антона Паја, Вукобратовиќ Милоша Чедомир, Залад-Крстин Васа Смиљана, Здравковиќ Жарка Славиша, Жалац Добросава Наста, Живковиќ Љубомира Аранђел;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Бјелогриќ Вошка Радован, Радловиќ Љубомира Родољуб.

Бр. 22
30 март 1982 година
Белград

Потпретседател
на Претседателството на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
438. Заклучоци на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ за прифаќање на Појдовните основи на долгорочната програма за економска стабилизација — — — —	969
439. Заклучоци на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ за поддржување на Појдовните основи на долгорочната програма за економска стабилизација — — — —	970
440. Одлука за именување на претседател и членови на Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ — — — —	971
441. Одлука за избор на претседател и членови на Комисијата на Собранието на СФРЈ за следење на спроведувањето на Законот за здружениот труд од редот на делегатите во Собранието на СФРЈ — — — —	971
442. Одлука за избор на судии на Сојузниот суд — — — — — — — — — —	972
443. Уредба за условите под кои општествени правни лица можат да користат и да плаќаат услуги на превоз што ги вршат странски железници во меѓународниот железнички сообраќај — — — —	972
444. Одлука за поблиските критериуми за определување на личниот доход на амбасадор, шеф на постојана мисија при меѓународните организации, односно генерален конзул додека е на располагање по престанувањето на функцијата во странство — — — — — — — — — —	972
445. Решение за промена на номенклатурата на Царинската тарифа — — — — — — — —	973
446. Решение за определување на сезонски граничен премин за меѓународен поморски сообраќај — — — — — — — — — —	973
447. Решение за утврдување на составот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски — — — — — — — — — —	974
448. Решение за определување на почетокот на работата во Царинската испостава Гола на Царипарницата Копривница — — — — — — — — — —	974
449. Правилник за начинот на составување и поднесување барање за продолжување на важењето на жиг — — — — — — — — — —	974
450. Правилник за начинот на составување и поднесување пријава на жиг и нејзини прилози — — — — — — — — — —	976
451. Правилник за начинот на составување и поднесување пријава на модел или мастр и нејзини прилози — — — — — — — — — —	978
452. Правилник за начинот на составување и поднесување пријава на патент и нејзини прилози — — — — — — — — — —	980
453. Правилник за поблиско уредување на прашањата во врска со постапката за признавање на правата со кои се штитат пронајдоците и знаците за разликување — — — — — — — — — —	984
454. Правилник за начинот на составување и поднесување барање за меѓународно регистрирање на жиг и негови прилози — — — — — — — — — —	990
445. Одлука за усогласување на пензиите со движењето на просечните животни трошоци — — — — — — — — — —	992
456. Одлука за височината на надоместот за погребните трошоци во случај на смрт на осигурено лице — — — — — — — — — —	992
Исправка на Правилникот за измени и дополненија на Правилникот за примена на даночните стапки и за начинот на водење евиденција, пресметување и плаќање на данокот на промет на производи и услуги — — — — — — — — — —	992
Назначувања и разрешувања — — — — — — — — — —	993
Одликувања — — — — — — — — — — — — — —	993

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. факс 226. — Директор и главен и одговорен уредник Вељко Тадиќ. — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.